



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Четврток, 21 ноември 2002
Скопје

Број 86

Год. LVIII

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 300000000188798

1422.

Врз основа на член 35 и 36, став 2 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 ноември 2002 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Уредбата за условите и начинот на користење на услугите што ги врши Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/98, 22/2000 и 75/2002), член 25 став 2 се менува и гласи:

"Право на постојано користење на патничко моторно возило со возач и придружно возило има и поранешниот претседател на Владата на Република Македонија, во траење од една година по престанокот на функцијата".

Член 2

Во член 25, ставот 3 да се избрише.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5778/1
18 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1423.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на 13.11.2002 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЕДИНАЕСЕТТАТА ЕМИСИЈА НА АКЦИИ

1. Се дава согласност на Инвестбанка АД Скопје за продолжување на рокот за реализација на единаесеттата емисија на акции за три месеци, заклучно со 20.03.2003 година на начин и под услови согласно Одлуката за зголемување на основната главница на Банката со издавање единаесетта емисија на акции на Банката С.О. бр. 1346/13 од 29.03.2002 година и Одлуката од Управниот одбор на Инвестбанка АД Скопје за пролонгирање на рокот за реализација на единаесеттата емисија на акции бр. 5225/10 од 08.11.2002 година.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да го објави продолжувањето на рокот за реализација на единаесеттата емисија на акции во најмалку еден дневен весник во рок од три дена од денот на приемот на ова решение.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен најдоцна во рок од 15 дена по истекот на рокот од точка 1, да ја извести

Комисијата за бројот на запишаните и платените хартии од вредност, односно за процентот за реализација на емисијата согласно Правилникот за содржината на известувањето за запишани и платени хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр. 16/01).

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и истото ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-725/14
13 ноември 2002 година
Скопје

Комисија за хартии
од вредност

1424.

Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 13.11.2002 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На Охридска Банка АД Охрид се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - шеста емисија на 20.000 обични акции и 3.000 приоритетни кумулативни акции во вредност од 60.950.000 денари.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање С.О. бр. 02-1403/12 од 10.04.2002 година.

3. Издавачот е должен купувачите на акции да ги евидентира во Централниот депозитар за хартии од вредност. Правата од акциите се остваруваат од моментот на нивното евидентирање во Централниот депозитар за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

5. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-1989/7
13 ноември 2002 година
Скопје

Комисија за хартии
од вредност

1425.

Врз основа на член 58 од Законот за акциите ("Службен весник на РМ" бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001 и 45/2002), министерот за финансии донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ

Член 1

Во Правилникот за спроведување на Законот за акциите ("Службен весник на РМ" бр. 40/01, 72/01, 89/01 и 50/02), Образецот "АКЦ-ММ" се заменува со нов Образец "АКЦ-ММ", кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 08-26774-1
19 ноември 2002 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Петар Гошев, с.р.

АКЦ-ММ



Република Македонија
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи

АКЦИЗНА ПРИЈАВА ЗА МИНЕРАЛНИ МАСЛА

Дневен број

Датум и број на прием

Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт

Акцизен период

Рок на поднесување

Исправка на
акцизна пријава

Ред. бр.	Вид на минерално масло	Основица	Вкупна акциза (денари)	Количина ослободена од акциза	Количина во пос- тапка на непосто- вање на услови за настанување на акцизен долг
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Оловен моторен бензин (МБ-85) /	01			
2	Оловен моторен бензин (МБ-98) /	02			
3	Авионски бензин (тар. ozn. 2710 11 31 00У)	03			
4	Безоловен моторен бензин	04			
5	Гасно масло - погонско гориво (Д-1)	05			
6	Гасно масло - погонско гориво (Д-2)	06			
7	Гасно масло - гориво за греење	07			
8	Течен нафтен гас - погонско гориво	08			
9	Течен нафтен гас - гориво за греење	09			
10	Керозин - погонско гориво	10			
11	Керозин - гориво за греење	11			
12	Масло за ложење	12			
13	Минерални масла (член 29 од ЗА)	13			
14	Вкупна акциза (збир од ред. бр. 1 до 13 од колона 4)	14			

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА АКЦИЗНАТА ПРИЈАВА

Изјавувам под полна материјална и кривична одговорност дека податоците се точни и вистинити

Потписник

Својство

Потпис и печат

Датум на
поднесувањеПодатоци за
обработката

ОПШТИ НАПОМЕНИ

Акцизните должници кои се иматели на акцизна дозвола, должни се да поднесат акцизна пријава за минерални масла, за настанатиот акцизен долг за минерални масла, за секој акцизен период во рок од 15 дена по истек на секој календарски месец.

Акцизна пријава во овој рок се поднесува и тогаш кога не настанал акцизен долг за соодветниот акцизен период.

Акцизните должници согласно член 13 и 31 став 2 од Законот за акцизите, освен имателите на акцизна дозвола, за настанатиот акцизен долг за минерални масла, должни се да поднесат акцизна пријава за минерални масла веднаш. Во сие случаи не се пополнува рубриката "Акцизен период".

Напомена:

Доколку во текот на акцизниот период дојде до промена на висината на специфичната акциза, во согласност со член 28 став 3 од Законот за акцизите, а која е наведена во точката 3 во "Одлуката за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно методологијата", имателите на акцизна дозвола, за минералните масла наведени под редните броеви од 1 - 7 и 12, доставуваат до Управата за јавни приходи, во прилог кон акцизната пријава одделни податоци за количините испратени од акцизниот склад за кои настанала промена на акциза и износот на пресметаната акциза за тие количини.

Исправка на акцизната пријава

Доколку се утврди дека неточно или нецелосно била пријавувана количина на акцизни добра (пр. за која настанала акциза, која е ослободена од акциза или која е испратена во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг), основна по чл. 29 од Законот за акцизите или акцизната настаната во акцизниот период, акцизниот должник е должен да изврши исправка на акцизната пријава за соодветниот акцизен период, со поднесување на нова акцизна пријава. Во тој случај, Ве молиме да го означите полето "исправка на акцизна пријава" со внесување на знакот "X" и со наведување на акцизниот период за кој се врши исправката.

При поднесувањето на исправка на акцизната пријава, таа се пополнува повторно во целост, со тоа што износите или количините во полињата кои не се исправаат се внесуваат повторно, а во полињата во кои се врши исправката не е дозволено да се внесуваат само разликите туку се внесува целиот исправен износ или количина.

Доколку со исправката на акцизната пријава се пријавува поголем износ на акциза од пресметаниот и платениот за соодветниот акцизен период, позитивната разлика се плаќа со нејзиното поднесување.

Доколку со исправката на акцизната пријава се пријавува помал износ на акциза од пресметаниот и платениот за соодветниот акцизен период, разликата се враќа согласно член 57, став 1 од Законот за акцизите.

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Се пополнуваат читливо и целосно само белите полиња од образецот "AKC-MM".

Износите се искажуваат во цели денари без дени.

Во образецот задолжително се внесуваат податоците за: единствениот даночен број, скратениот назив и адресата на вистинското седиште за контакт и акцизниот период за кој се поднесува пријавата.

Доколку не е потребно да се пополни одредено поле, истото се остава празно. Доколку нема пополнување во ниедно поле, во колоната 4, под реден број 14 се впишува 0.

колона 3 Основна

Се внесуваат количините на минерални масла поодделно по видови за кои согласно член 13 и 31 став 2 од Законот за акцизи, настанала акциза во акцизниот период, односно веднаш, и тоа искажани во литри мерени на +15°C под редните броеви од 1 - 7 и во килограми под редните броеви од 8 - 12. На редниот број 13 се внесува основната согласно член 29 од Законот за акцизите.

колона 4 Вкупна акциза (денари)

Се внесува вкупно пресметаната акциза, по поделните видови минерални масла наведени под редните броеви од 1 - 13, а под реден број 14 се внесува вкупно пресметаната акциза за сите видови минерални масла која акцизниот должник треба да ја плати за акцизниот период во која настанала, односно веднаш во моментот кога настанала.

колона 5 Количина ослободена од акциза

Се внесуваат количините на минерални масла, поодделно наведени по видови под редните броеви од 1 - 13, ослободени од акциза, кои се испратени од акцизниот склад во акцизниот период.

колона 6 Количина во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг

Се внесуваат количините на минерални масла поодделно по видови наведени под редните броеви од 1 - 13, кои се испратени од акцизниот склад во акцизниот период во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг.

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ

Акцизната пријава за минерални масла ја потпишува своерачно акцизниот должник (пример: лице кое поседува одобрение за акцизно повластено користење, а го користи доброто спротивно на намената, превозник или други лица кои се акцизни должници согласно Законот за акцизите), а за имателите на акцизна дозвола лицето одговорно за работењето со акцизниот склад или неговиот полномошник наведени во акцизната дозвола.

Задолжително наведете го името, презимето и својството на потписникот, датумот на поднесувањето, потпишете ја пријавата и ставете печат.

Подетални информации во врска со начинот на пополнување на пресметката може да добиете во регионалните дирекции на УЈП и на WEB страницата на Управата за јавни приходи www.ujp.gov.mk

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ**

Пред Основниот суд Скопје I-Скопје во тек е постапка поведена по тужбата на тужителот Сотировски Павле од Скопје, бул. "15-ти Ноември" бр. 40, против тужениот Сотировски Коста, сега со непозната адреса на живеење во странство, за утврдување на право на сопственост на недвижен имот, на КП 235/3 во м.в. Лака КО Горче Петров со површина од 372 м².

Се повикува тужениот Сотировски Коста да се јави во судот во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ" и во истиот рок да ја достави својата адреса на живеење.

Доколку тужениот или неговиот полномошник не се јават во овој рок, постапката ќе продолжи преку посебен старател, Зорица Димитрова, адвокат од Скопје, ул. "Маршал Тито" бр. 43-2/6, која ќе го застапува тужениот се додека тој или неговиот полномошник не се јават во судот.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, XIV П. бр. 1510/02. (30459)

Пред овој суд во тек е постапка по тужбата на Благоја Милевски од Скопје, против Александар Зивчевиќ од Скопје, сега со непозната адреса, и Сузана Зивчевиќ од Скопје, за долг, во вредност од 25.000 ДЕМ, како и постапка по предлогот за издавање на привремена мерка на тужителот Милевски Благоја од Скопје против тужениот Александар Зивчевиќ од Скопје, за долг, вредност неопределена со забрана за располагање со стан.

Во тек на постапката се утврди дека тужениот Зивчевиќ Александар е со непозната адреса на живеење и дека нема полномошник кој го застапувал па поради што го повикува тужениот Александар да определи свој полномошник кој ќе го застапува во својство на тужен во двете постапки, а во спротивно судот ќе му определи од редот на адвокатите привремен застапник кој ќе го застапува се додека тужениот не определи свој полномошник или лично не ги преземе и споровите.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, I П. бр. 3560/97-I и I П. бр. 2223/01. (30518)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Во Основниот суд Скопје II - Скопје, заведен е парничниот предмет IX.П.бр.2606/02 од 14.11.2002 година, за развод на брак, по предлог на тужителот Ацо Стевковски од Скопје ул. "Горноврановска" бр. 64, против тужената Татјана Стевковска со непозната адреса во странство.

Бидејќи тужената е со непозната адреса во странство, за нејзин привремен застапник од редот на адвокатите на Град Скопје е назначен адвокат Стево Меновски ул. "Пајко Маало" бр. 6.

Се повикува тужената во рок од 30 дена да се јави во судот лично или преку свој полномошник, а во спротивно нејзините интереси ќе ги штити привремениот застапник адвокатот Стево Меновски од Скопје, се додека тужената или нејзиниот полномошник не се појави пред судот, односно додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, IX.П.бр.2606/02. (30477)

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, се води парнична постапка за оспорување на татковство, по тужба на тужителката Маја Апостоловска од Скопје, против тужените Цветанка Апостоловска од Скопје и Гафур Крензи со непозната адреса во странство.

Со решение на овој суд XI.П.бр.2121/02 од 05.11.2002 година, на второтужениот Гафур Крензи му е поставен привремен застапник, адвокатот Горѓи Митрески од Скопје, кој ќе ги застапува интересите на второтужениот се до правосилното завршување на постапката.

Се повикува второтужениот Гафур Крензи, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, лично или преку полномошник да ја преземе постапката, бидејќи во спротивно истата ќе продолжи преку поставениот привремен застапник.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XI.П.бр.2121/02. (30478)

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, се води процесна постапката за утврдување право на сопственост по пат на одржувачка по тужбата тужителот Медина Хараровиќ од с. Батинци, преку полномошник адвокат Зоран Гелевски од Скопје. Вредност 100.000,00 денари. Судот за привремен застапник на тужениот Акив Хараровиќ со непозната адреса го постави адвокатот Никола Миловановиќ од Скопје, ул. "Питу Гули" бр. 70, кој ќе ги штити правата и интересите на тужениот во оваа постапка или неговиот полномошник додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XV. П. бр. 2507/02. (30384)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Основниот суд во Гостивар, заведен е спор за развод на брак по тужба на тужителот Шекирије Рамадани од с. Градец, против тужениот Сулејман Рамадани од с. Градец. Вредност неопределена.

На тужителот Сулејман Рамадани од с. Градец, сега со непозната адреса на живеење и престој во странство му се поставува привремен застапник Шефает Хајдари адвокат од Гостивар, кој ќе ги застапува интересите на тужениот додека тој или негов полномошник или застапник не се јави на главната расправа пред овој суд односно се додека Органот за старателство не му назначи старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 700/2002.

(30491)

Пред Основниот суд во Гостивар се води спор П. бр. 703/02 на тужителите Зејнуни Кадри и Зејнуни Алија од Гостивар, против тужениот Зејнуни Амет од Гостивар, а сега со непозната адреса во СР Германија, за раскинување на договор за доживотна издршка.

Бидејќи тужениот Зејнуни Амет се наоѓа во СР Германија со непозната адреса за привремен застапник му се поставува Теута Ахмети адвокат од Гостивар, која ќе ги штити неговите интереси пред судот се додека тужениот сам не се појави или Органот за старателство не му назначи привремен застапник.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 703/02.

(30494)

ОСНОВЕН СУД ВО КИЧЕВО

Основниот суд во Кичево објавува дека со решение I. бр. 1376/2000 од 5.11.2002 година во извршната постапка на предлагачот Ифетка Шагеска од Кичево, против тужениот Шагески Шемшедин сега со непозната адреса во странство, а за продажба на недвижен имот според решение на Основниот суд Кичево ВПП 185/97 кој имот е прогласен за неделив. За привремен застапник кој ќе ги штити интересите на тужениот Шагески Шемшедин од Кичево го назначи Куртишоски Кенанзија, адвокат од Кичево, кој ќе го застапува се додека истиот или негов полномошник не се појави пред судот односно додека Органот за социјални работи не постави старател на противникот.

Од Основниот суд Кичево, I. бр. 1376/2000. (30386)

Со решение на овој суд П. бр. 534/2002 од 29.10.2002 година, врз основа на член 78 став 2 точка 4 и 5 од ЗПП, поставен е адвокатот Златко Додоски од Кичево за привремен застапник на тужените Алиоски Тасим и Салија Алиу двајцата од Кичево, ул. "Ибе Паликуќа" бр. 52, сега со непозната адреса на живеење во Швајцарија, а во парницата која се води пред овој суд по тужба на тужителот Адилоски Адил од Кичево, ул. "М. Тито" бр. 34, поднесена преку неговиот полномошник Драгомир Јовески адвокат од Кичево, за утврдување право на сопственост, вредност неопределена.

Со ова решение, одредено е дека согласно член 79 од ЗПП, привремениот застапник, ќе ги застапува тужените во постапката се додека тужените или нивниот полномошник, односно додека Органот за старателство не го извести судот дека тужениот им поставил старател.

Овој оглас ќе се објави во "Службен весник на РМ" и на огласна табла во судот.

Од Основниот суд Кичево, П. бр. 534/2002. (30492)

Основниот суд во Кичево, со решение ВПП бр. 98/2002 од 1.10.2002 година, за привремен застапник на Зекири Сали Цевид од с. Србица, Кичево, моментално на временна работа во странство со непозната адреса по предметот ВПП бр. 98/2002, предлогот на предлагачот Нецбедије Зекири од с. Србица, Кичево према назначениот противник, за физичка делба, вредност неопределена, се назначува Златко Додоски адвокат од Кичево.

Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник се додека не се назначи негов полномошник во овој суд.

Од Основниот суд Кичево, ВПП. бр. 98/2002. (30493)

ОСНОВЕН СУД ВО КРАТОВО

Пред овој суд се води парнична постапка за развод на брак, по тужбата на тужителот Николовски Јонче од Кратово, ул. "Мирче Ацев" бр. 1, преку полномошникот Илија Чилиманов од Скопје, против тужената Сарафинка Блажан од с. Козара, Бања Лука со непознато место на живеење во СР Германија.

Се повикува тужената или друго лице кое знае на која адреса живее истата, да се јави во Основниот суд во Кратово во рок од 15 дена од објавувањето на огласот.

Доколку во овој рок не се јави тужената, за привремен застапник е одредена Сузана Милевска, адвокат од Пробиштип, кој ќе ја застапува во постапката до нејзиното јавување пред судот, односно додека Органот за старателство не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Кратово, П. бр. 160/2002. (30496)

Пред овој суд се води парнична постапка за сопственост, по тужба на тужителот Бранко Китанов од с. Шлегово, против тужените Тодор Павлов од Кратово и други меѓу кои Виолета Тодосова со непозната адреса и Даниела Алексова со непозната адреса на живеење.

Се повикуваат тужените или друго лице кое знае на која адреса живеат истите, да се јави во Основниот суд во Кратово во рок од 15 дена од објавувањето на огласот.

Доколку во овој рок не се јават тужените, за привремен застапник е одредена Сузана Милевска адвокат од Пробиштип, кој ќе ја застапува во постапката до нејзиното јавување пред судот, односно додека Органот за старателство не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Кратово, П. бр. 150/2002. (30497)

Пред овој суд се води парнична постапка за развод на брак, по тужбата на тужителот Илинка Светозаревик од Кратово, ул. "Иса Еминов" бр. 40, преку полномошникот Панче Вељановски од Скопје, против тужениот Станимир Светозаревик со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот или друго лице кое знае на која адреса живее истиот, да се јави во Основниот суд во Кратово во рок од 15 дена од објавувањето на огласот.

Доколку во овој рок не се јави тужената, за привремен застапник е одредена Сузана Милевска адвокат од Пробиштип, кој ќе ја застапува во постапката до нејзиното јавување пред судот, односно додека Органот за старателство не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Кратово, П. бр. 152/2002. (30498)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред Основниот суд во Куманово, е заведен парничен предмет П.бр.1800/02 од 14.11.2002 година, за развод на брак, по тужба на тужителот Снежана Аврамовиќ од Куманово, ул. "Доне Божинов" бр. 30/37, против тужениот Аврамовиќ Емил од Куманово, со непозната адреса.

Се повикува тужениот Аврамовиќ Емил од Куманово, кој е со непозната адреса на живеење, во рок од 30 дена од објавување на огласот, да се јави пред Основниот суд во Куманово или да назначи свој полномошник, во спротивно неговите интереси ќе ги застапува Среќко Младеновски, адвокат од Куманово, до правилното завршување на постапката.

Од Основниот суд во Куманово, П.бр.1800/02. (30517)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Основниот суд во Тетово, со решението Рег. СК. бр. 1/2002 од 23.09.2002 година, во регистарот на Стопански Комори, што се води при овој суд, ја запиша Стопанската Комора на занаетчии и други самостојни стопанственици-Тетово, со седиште во Тетово на ул. "Борис Кидрик" бб.

Подрачјето на работење е општина Тетово и пошироко, во зависност од активностите на целата територија на РМ.

Работата и активността на Комората ќе се однесува на развој на стопанството, занаетчиството и развој на малите и средни фирми на сопствениците на самостојните стопанственици, унапредување на стручноста и деловните обичаи и норми, подобрување на квалитетот на занаетчиски производи, соработка на занаетчии и други самостојни сопственици со слични облици за здружување и др.

Од Основниот суд во Тетово, Рег. СК. бр. 1/2002. (30443)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3094/2002 од 26.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047039?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД како ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ-МИН ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Панко Брашнаров" бр. 19, Скопје.

Основање на друштвото со ограничена одговорност. Основачи на друштвото се: Митко Полоски од Охрид, ул. "Лазо Трпоски" бр. 5, и Коста Димитров, ул. "Димитар Влахов" бр. 5. Седиштето на друштвото е во Скопје на ул. "Панко Брашнаров" бр. 19.

Назив: Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛ-МИН ДОО увоз-извоз Скопје.

Дејности: 01.11/4, 01.12/1, 01.30, 15.32, 15.33, 20.40, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12,

52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 74.82, 74.83, 74.84, откуп на сточарски и земјоделски производи, сурова кожа, зеленчук, овошје, добиток, јагњина, живина, свињи, волна, јајца, шумски плодови, лековити билки, печурки, полжави, желки, водоземци, трупци, семиња, фиданки, цвеќиња, стара хартија, индустриски отпадоци и друго, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување странски фирми и реекспорт, посредување, комисиони работи, консигнациони работи и малограничен промет со СР Југославија, НР Бугарија, Албанија и Република Грција.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во прометот со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Митко Попоски - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3094/2002. (19192)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2100/2002 од 21.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 02046045?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за промет на големо и мало ТРГОКОМ-ТРИ БРАТА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Борис Бојациски" бр. 10.

Назив: Друштво за промет на големо и мало ТРГОКОМ-ТРИ БРАТА ДООЕЛ увоз-извоз. Седиште: Скопје, ул. "Борис Бојациски" бр. 10. Основач е Бегзат Селмани од Скопје, ул. "Борис Бојациски" бр. 10.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.19, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 74.82, 74.83, 74.84. Дејности во надворешнотрговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Застапување: Бегзат Селмани - управител без ограничување во внатрешниот и надворешниот промет.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2100/2002. (19193)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2701/2002 од 21.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 02046646?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД како ДООЕЛ на Друштвото за трговија и услуги МИ-НЕ УНИОР ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Михајло Пупин" бр. 18.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.48, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.12, 74.84. Дејности во надворешниот трговски промет: надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, малограничен промет со СРЈ, Бугарија, Грција и Албанија, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, меѓународни агенциски работи, работи на посредување и застапување.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

За управител се именува Јане Ѓорѓиевски - управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2701/2002. (19194)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3046/2002 од 28.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 02046991?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД како ДООЕЛ на Друштвото за производство, промет и услуги БС НАТУР МЕДИК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Партизански одреди" бр. 151, зграда Б-3, влез 01, гаража бр. 081.

Дејности: 01.13/1, 15.32, 15.33, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.83, 15.84, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, откуп на сточарски производи и земјоделски производи, сурова кожа, овошје, зеленчук, добиток, јагњина, живина, јајца, шумски плодови, лековити билки, елки, печурки, водоземци, полжави, стара хартија и др.

Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнација, туристички услуги, меѓународен транспорт.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3046/2002. (19195)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2722/2002 од 10.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 02046667?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на МОБИФОН ИФИ Друштво за трговија и услуги ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "171" бр. 33.

Скратен назив: МОБИФОН ИФИ ДООЕЛ Скопје.

Основач е Маровци Раиф од Скопје, ул. "171" бр. 33. Средства: средствата за основање изнесуваат вкупно 152.500 денари или 2.500 евра.

Одговорност: не одговара, а ризикот го носи во висина на основачкиот влог.

Дејности: 51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.18, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.47, 51.55, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72/2, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт, шпедиција и сообраќајно-агенциски и туристички работи со странство, реекспорт, консигнација, комисиона продажба, посредничество во надворешнотрговскиот промет и застапување на странски лица, купување на стоки во странство и нивна продажба во странство, малограничен промет со Албанија, СР Југославија, Бугарија и Грција.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител е Маревци Раиф од Скопје, ул. "171" бр. 33, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2722/2002. (19196)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 218/2002 од 27.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 1-70132-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватната здравствена организација - аптека НАР Арачиново, с. Арачиново, ул. "110" бр. 3.

Фирма: Приватна здравствена организација - аптека НАР. Седиште: Арачиново, с. Арачиново, ул. "110" бр. 3. Скратен назив: Аптека НАР. Основач е Насер Карамети од Скопје, со акт за основање бр. 01/2002 од 25.03.2002 година.

Дејност: 52.31 - аптеки.

Во правниот промет со трети лица Здравствената организација настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица, Здравствената организација одговара со целиот свој имот. Насер Карамети, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 218/2002. (19197)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2966/02 од 06.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 02046911?8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и услуги ГРАТИС-П ДООЕЛ увоз-извоз с. Петровец, Скопје.

Назив на фирмата е: Друштво за трговија и услуги ГРАТИС-П ДООЕЛ увоз-извоз с. Петровец, Скопје. Основач е Снежана Здравковска со основачки влог од 4.100,00 евра или во противвредност од 250.100,00 денари.

Дејности: 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.31, 51.52, 51.53, 51.54, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63. Дејност во НТП: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара целосно со ситиот свој имот.

Управител во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Снежана Здравковска, без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2966/2002. (19199)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд во Гевгелија, со решението ЗГ. бр. 8/2002 од 03.09.2002 година, во регистарот на Здружение на граѓани во овој суд го запиша Здружението на граѓани Јужен регионален сојуз на земјоделци од Општините Гевгелија, Богданци, Миравци и Стар Дојран од Гевгелија.

Основни цели и задачи на ова Здружение е да врши развој и унапредување на работните и животните односи на земјоделците, активно учество во одлучувањето и креирањето на аграрната, даночната и кредитната политика која ќе го стимулира земјоделското производство, користење на инвестиции, премини и регреси, ку-

пување на опрема за техничко-технолошко унапредување на земјоделството, развој на заедничкото, активно учество во политиката на откупот и цените на земјоделските производи, за стручно образование на земјоделските производители, развој на здравствената заштита на населението во селските населби и неговата социјална сигурност, изедначување на жената земјоделец со вработената жена (право на користење на породилно и друг вид боловање), организирање на семинари и средби за оспособување на членството, унапредување и примена на нови научно-техничко и технолошки достигнувања на земјоделството и други цели и задачи кои што ова Здружение ќе ги остварува во соработка со Сојузот на земјоделците на Република Македонија.

Лице овластено за застапување е Васко Илков од Негорци.

Од Основниот суд во Гевгелија, ЗГ. бр. 8/2002. (29632)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Рег. бр. 13/02 од 28.10.2002 година, објавува дека во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации, се запишува основање на Здружение на граѓани под назив-име Женски ракометен клуб "ТИКВЕШ" од Кавадарци, чиј што задачи се омасовување и развој на ракометниот спорт во градот, во помлади категории кадети, младинки, сениори, како и учество и организирање на државни и меѓународни првенства.

Својата активност Здружението ја организира на територијата на Општина Кавадарци, чие што седиште е на ул. "Питу Гули" бр. 6 - Кавадарци.

Од Основниот суд во Кавадарци, Рег. бр. 13/02. (29633)

Основниот суд во Кавадарци со решението Рег. бр. 12/02 од 16.10.2002 година, во регистарот на здружение на граѓани и фондации го запиша Здружението на невработени во Тиквешко-Пелагонискиот регион од Кавадарци кој се залага за следните цели и задачи: давање помош, консултации и советување заради барање на работа, преземање на активности за наоѓање на работа, обработување на разни теми од пазарот на трудот, грижа за покривателна одлука за мал и семеен бизнис, креирање нови вработувања и услови за нив, разговори со успешни бизнисмени, поддршка на иницијативата на членот за вработување преку разговор, како и други цели и задачи во согласност со целите на здружението и законот.

Седиштето на Здружението се наоѓа во Кавадарци на ул. "Македонија" бр. 40.

Од Основниот суд во Кавадарци, Рег. бр. 12/02. (29634)

Основниот суд Крива Паланка во Крива Паланка со решението Рег. бр. 5/2002 од 16.07.2002 година, во регистарот на Здружение на граѓани и фондации го запиша Здружението под името - Регионална агенција за унапредување и развој на човековата средина "Еликсир" Крива Паланка.

Цели на здружението се: унапредување и развој на човековата средина, организирање акции за расчистување на животната средина, развој на инфраструктурата и квалитетот на животот во руралните средини и сл.

Седиштето на здружението е во Крива Паланка, ул. "М. Тито" бр. 171.

Овластено лице за застапување на Здружението е Зоран Стојнев од Крива Паланка, ул. "Кочо Рацин" бр. 68.

Од Основниот суд Крива Паланка во Крива Паланка, Рег. бр. 5/2002. (29635)

Основниот суд во Кочани со решението Зг. бр. 23/2002 од 25.10.2002 година, во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението на еколози и земјоделци-производители на здрава еколошка храна "Спектар" од с. Врбица, Општина Чешиново.

Овластено лице за застапување на здружението е Марјан Михајловски од Скопје, ул. "Исаија Мажовски" бр. 40-2/5, претседател на здружението.

Работата и активностите на здружението се однесуваат на следните цели и задачи: негување, развивање и творечко поврзување на трудот и знаењето со научните достигнувања во земјата и странство, организирање на предавања, семинари и курсеви и учество на натпревари, саеми и други собири во земјата и во странство, унапредување на животната средина и земјоделското производство преку непосредно запознавање на најсовершените достигнувања во заштитата на животната средина и земјоделското производство, насочување на производството преку потребите на домашен и странски пазар преку непосреден договор помеѓу заинтересираните страни, директно учество во разговорите со највисоките органи за пласманот, производството, увоз на земјоделски производи, како и одредување на царински стапки на производи од земјоделството и потребни репроматеријали, обезбедување-одредување на цени за услуги во земјоделството преку непосредно договарање со претставниците на здруженијата, зголемување на производството на земјоделските производи и зголемување на приноси по единица површина, изнаоѓање на пазари во странство и воспоставување на контакти со странски купувачи преку Агро-берза, користење и применување на научно-технички сознанија и соработка со научните институции во Р. Македонија, максимално користење на природните земјоделски ресурси во Македонија се со цел добивање на поевтина храна, подобрување на животниот стандард на индивидуалниот земјоделец во Македонија, поврзување и соработка со сите субјекти во Македонија и надвор од неа кои директно или индиректно се поврзани со заштитата на животната средина и земјоделството, водење на маркетиншка пропаганда поддржана од Владата, Министерството и друг субјект за подобриот квалитет на македонскиот производ во зависност од увезените производи.

Здружението на еколози и земјоделци-производители на еколошки здрава храна "Спектар" од с. Врбица, Општина Чешиново, стекнува својство на правно лице на ден 25.10.2002 година.

Од Основниот суд во Кочани, Зг. бр. 23/2002.

(29637)

Основниот суд во Гостивар, со решението Зг. бр. 28/2002 од 24.10.2002 година, во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението на граѓани - Невладина организација за унапредување на меѓуетничкиот живот "Без граници" Гостивар, со седиште на ул. "Мара Угринова" бр. 17/5 Гостивар, а го застапува Претседателот на здружението Димитриеска Билјана од Гостивар.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на зближување, меѓуетничка толеранција и соживот на младите во Гостивар и низ Републиката, преку изготвување на проект-програми во кој ќе бидат вклучени членови од сите етнички групи, а во врска со прашања за дрогата, проблемите со правата на децата, екологијата, изучување на странски јазици и друго.

Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 28/2002.

(29664)

Основниот суд во Гостивар со решението Зг. бр. 27/2002 од 23.10.2002 година, во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението на граѓани - невлaдина организација за културен и едука-

тивен развој како и развивање на меѓуетнички соживот "Каледоскоп" Гостивар, со седиште во Гостивар на ул. "Никола Тесла" бр. 6/18, и претставништво во Скопје ул. "29 Ноември" бр. 6/16 Скопје, а го застапува Стефаноски Дарко од Гостивар.

Работата и активностите на Здружението ќе се однесуваат на планирање, пласирање на програми и проекти за подобрување на културната свест кај луѓето, работа на едукација на младите во кој ќе бидат вклучени Македонци, Албанци, Турци и други националности, а кој ќе се однесуваат на проблеми со дрогата, правата на децата, екологијата, квалитетни формации од областа на образованието и културата и друго.

Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 27/2002.

(29665)

Основниот суд во Кавадарци, со решението рег. бр. 14/2002 од 05.11.2002 година, во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението на производители на органската храна од Тиквешкиот регион "БИОТИК" од Кавадарци, кое се залага за следните цели и задачи: ефикасно организирање на членовите на здружението, лозарско производство на органско винско грозје и вино, органско трпезно грозје и др, овоштарско производство на праски, кајсии, сливи и др. лековити билки и чаеви како органска храна, одгледување на пчели и производство на здрав мед, одгледување и производство на печурки, органска храна за деца, следење на науката за ОЗ, воведување на отпорни сорти, раси и видови на болест, изработка и водење на проекти од областа на ОЗ, размена на искуствата во земјата и странство и други цели и задачи во согласност со целите на здружението и законот.

Седиштето на здружението се наоѓа во Кавадарци, на ул. "Тоце Делчев" бр. 49.

Од Основниот суд во Кавадарци, Рег. бр. 14/2002.

(29666)

Основниот суд во Гевгелија со решението Зг. бр. 12/02 од 29.10.2002 година, во регистарот на Здруженија на граѓани го запиша Здружението на граѓани Здружение за одгледувачи на органска храна и чувари на околината "ЕКО-ХРАНА" од Гевгелија.

Основни цели и задачи на ова здружение е да се залага за ревитализација на органското производство во Општина Гевгелија, со зголемување на површините и просечната производност со нови агротехнички мерки, согледување на состојбата во земјоделието и проблемите на одгледувачите на органска храна, поттикнување, помагање и синхронизирано делување за постојан развој на органското производство, интензивирање на соработката со државните органи и асоцијации со цел за надминување на проблемите на одгледувачите на органска храна и зачувување на околината, воведување на нови видови култури за органско производство, организирање на агрохемиски анализи на почвата и растенијата и решавање на проблемите околу нивната заштита, соработка со научни институции од областа на аграрот, покрнување на иницијатива за кредитирање при подигање на современи плантажни насади на органска храна и др.

Лице овластено за застапување е Смилков Дамјан од с. Богородица - Гевгелија.

Од Основниот суд во Гевгелија, Зг. бр. 12/02.

(29667)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решението 1. рег.зг.стр.1/02 од 12.11.2002 година, во регистарот на Здруженија на странци го одобри уписот на Здружението на странци под името "Меѓународен совет на инвеститори" Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Никола Грчето" бр. 4/22 и со скратено име на здружението "ИЦИ".

Основни цели и активности на здружението на странци "Меѓународен совет на инвеститори" се: проучување, одбрана и унапредување на моралните и професионалните интереси на неговите членови, допринесување за општ научен, социјален и културен развој на земјата, унапредување на приватна иницијатива во научната, социјалната и културната област, унапредување на имиџот на неговите членови, соработка со Владата и националните институти со цел дискутирање за влијанието на легислативата на функционирањето на приватниот сектор, проучување на барањата на странските инвеститори во земјата и давање препораки на соодветните власти, соработка со локални и странски институти, универзитетски и приватни консалтинг фирми во рамките на неговите активности, соработка со други слични организации во работењето за општи прашања, организирање конференции, семинари и бизнис состаноци, нудење на бизнис информации и поддршка на неговите членови, учествување во национални, европски или меѓународни иницијативи или програми.

Здружението на странци "Меѓународен совет на инвеститори" од Скопје, со денот на запишувањето 12.11.2002 година, се стекнува со својство на правно лице и може да започне со работа и ќе трае до завршувањето на потребата од делувањето на ова здружение на територијата на Република Македонија.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I.рег.зг.стр.1/02. (30195)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решението II.Рег.зг.бр.71/02 од 06.11.2002 година, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша одобрувањето на упис на Центарот за алтернативно образование "Примус" со седиште во Скопје на ул. "II Македонска бригада" бр. 26/14.

Цели и задачи на здружението се: образование како конечна вредност, алтернативно образование, ментален тренинг, нумерички методи, отворено училиште, креативно пишување, креативно размислување, брзо читање, систематско учење, супер памтење, развој на групна работа, циклус и тематски додавања, (книжевност, архитектура, лингвистика) од страна на домашни и странски предавачи, работа со надарени и талентирани деца, принципи на филозофија, етика, естетика, социјална доктрина, културолошка размена, лингвистичка антропологија, јазични курсеви, современа литература, фантазам, архитектоника, просторна свест, екологија, дизајн, антропо-архитектура, урбана екологија, урбани текови, пејсаж, создавање на лична свест, организирање на тркалезни маси, трибини, семинари, конференција, панели, работилници и др., на тема образование и алтернативно образование од неинституционалниот сектор, демократија, човекови права, образование на маргинализирани групи, избор, опција, алтернатива, современи текови, техноопштество, курсеви за компјутери, квалитетна хиерархија, применета алтернативна уметност, стрип, веб дизајн, алтернативна свест, екстра-теретријална свест, фондација, астрономски речник, социјална реструктура, издаваштво (класично, електронско и веб-издаваштво, преводи на странска литература) како и објавување на оригинална домашна литература.

Со денот на запишување во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации, Здружението на граѓани Центар за алтернативно образование "Примус" се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II.Рег.зг.бр.71/02. (30410)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решението I.Рег.зг.бр.88/02 од 08.11.2002 година, во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации, го одобри уписот на Здружението на сточари "Светлост" од Скопје, со седиште во с. Мирковци - Скопско.

Основните цели и задачи на здружението на сточари "Светлост" од Скопје се: негување, развивање и творечко поврзување на трудот и знаењето со научните достигнувања во нашата земја и во странство, организирање на предавања, семинари и курсеви и учество на натпревари, саеми и други собири во земјата и во странство, унапредување на земјоделското производство преку непосредно запознавање на најсовершените достигнувања, во земјоделското производство, преработка како и маркетинг, насочување на производството преку потребите на домашен и странски пазар преку непосреден договор помеѓу заинтересираните страни директно учество во разговорите со највисоките органи за пласманот, производство, увоз на земјоделски производи како и одредување на царински стапки на производи од земјоделството и потребните репроматеријали, обезбедување, одредување на цени за услуги во земјоделството преку непосредно договарање со претставниците на здруженијата, зголемување на производството на земјоделски производи и зголемување на приносите по единица површина, изнаоѓање на пазари во странство и воспоставување на контакти со странски купувачи преку Агро-берза, поттикнување и започнување на производство на што поголем број семенски производи и намалување на зависност од увоз, воведување на доброволно матично производство, користење и применување на научно-технички сознанија и соработка со научните институции во Република Македонија, максимално користење на природните земјоделски ресурси во Македонија се со цел добивање на поевтина храна, подобрување на животниот стандард на индивидуалниот земјоделец во Македонија, поврзување и соработка со сите субјекти во Македонија и надвор од неа кои директно или индиректно се поврзани со земјоделството, водење на маркетиншка пропаганда поддржана од Владата, Министерството или друг субјект за подобриот квалитет на македонскиот производ во зависност од увезените производи, стимулирање и поттикнување на интересот кај младите во врска со сточарството и насочување на истото кај почетниците во тоа.

Со денот на запишување во Регистарот, Здружението на сточари "Светлост" од Скопје, 08.11.2002 година, ова здружение се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I.Рег.зг.бр.88/02. (30446)

Основниот суд во Радовиш, со решението Зг.бр.5/02 од 08.11.2002 година, го запиша во регистарот на Здружение на граѓани, здружението со име Мотоклуб "Христов Трајче - Џинка" од Радовиш, кое е основано заради развој и унапредување на спортскиот моторциклизам.

Здружението ќе дејствува на територијата на Република Македонија, а неговото седиште се наоѓа во Радовиш, ул. "Маршал Тито" бб.

Од Основниот суд во Радовиш, Зг.бр.5/02. (30479)

Основниот суд во Тетово, со решението Рег.бр.60/2002 од 12.11.2002 година, во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации го запиша Спортското друштво школа за фудбал "РИНИА".

Работата и активностите на здружението е афирмација на фудбалот кај младата популација, формирање на фудбалска школа во која членуваат деца од 6-годишна возраст, промовирање на фудбалот како начин на промовирање на здрави генерации и здрав начин на живот, дружење на деца од разни етнички групи и сл.

Седиштето на здружението е во с. Пршовце Општина Теарце, а истото ќе делува на подрачјето на Општина Теарце и пошироко.

Од Основниот суд во Тетово, рег.бр.60/02. (30480)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со Решение II. Ст. бр. 203/02 од 07.11.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие "БИЛИКАН" увоз-извоз д.о. Скопје, со седиште на ул. "Маџари 2" бр. 18, со жиро сметка 40110-601-119617 и регистарска влошка 1-18227-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот трговско претпријатие "БИЛИКАН" д.о. од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (29958)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. ст. бр. 359/02 од 07.11.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги "ДАЦ - КОМЕРЦ" Драган ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Герника - 8" бр. 17, со жиро сметка 300000001020767 при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка 02027130?-8-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги "ДАЦ - КОМЕРЦ" Драган ДООЕЛ експорт-импорт од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (29837)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 362/2002 од 05.11.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало ДЕВИАЛ увоз-извоз д.о. Скопје, со седиште на ул. "Франц Прешерн" бр. 113 и жиро сметка 40120-601-56143 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на РМ, па истата се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29847)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 287/02 од 05.11.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "МОДИН" Мирослав ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Бел Камен" б.б. и жиро сметка 300000000508219 при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка 02025463?-8-03-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "МОДИН" Мирослав ДООЕЛ увоз-извоз Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (29864)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение СТ. бр. 37/2002 од 10.07.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "АДЕЛИНА" УАЗ-ТЕТОВО ул. "Иво Р. Лола" бр. 141, со жиро сметка бр. 41500-601-39399, што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки и регистарска влошка бр. 1-51790-0, под С. рег. бр. 5115/96 од 10.07.2002 година на Основен суд Скопје I - Скопје.

Стечајната постапка кон должникот не се спроведува и се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Тетово. (30032)

Основниот суд во Битола, објавува дека со решение Ст. бр. 283/02 од 11.11.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги "Практикер" Љуна и др. ДОО Битола, ул. "Прилепска" бр. 33, трег. 100113724?-3-03-000, со дејност трговија и жиро сметка 01013724?-3-03-000 при Тетекс Кредитна Банка Експозитура Битола, и жиро сметка 220911100405116 при Македонска Банка, експозитура Битола.

Стечајната постапка кон должникот не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (30033)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 193/2002 од 23.10.2002 година, е отворена стечајна постапка над Трговското друштво за производство и трговија "Александар Линеја" Велика Живик ДООЕЛ експорт-импорт Куманово со жиро-сметка бр. 40900-601-49584 при Агенцијата за блокирани сметки на РМ и број на рег. влошка 1-68968-000 и С.рег. бр. 863/97 од 25.02.1997 година на Основниот суд Скопје I - Скопје.

За стечаен судија се именува Сунчица Ефремовска судија и член на стечаен совет.

За стечаен управник се именува Михајло Николовски дипл. економист од Куманово, ул. "Тоде Думба" бр. 37, тел. бр.070-509-577 и 031-414-784.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајната постапка во "Службен весник на РМ" да ги пријават своите побарувања на стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите своите различни права на подвижни предмети и правата на должникот како и различни права на недвижности на должникот што не се запишани во јавните книги (катастар) и различни права на недвижности што се запишани во јавните книги (катастар) да ги пријават во рок од 30 дена на стечајниот управник по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", а во пријавата да го назначат предметот на кој постои различно право, начинот и основот за засновање на тоа право како и обезбеденото побарување.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат на стечајниот управник на стечајниот должник.

Стечајната постапка е отворена на 23.10.2002 година на кој ден решението и огласот за отворање се ставени на огласна табла на судот.

Отворањето на стечајната постапка ќе се запише во трговскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје, јавните книги во кои се запишани права на недвижностите (катастарот) како и правата на индустриска сопственост.

Се закажува испитно рочиште на собир на доверителите на кој ќе се испитуваат и утврдуваат пријавените побарувања на доверителите и извештајно рочиште на собранието на доверителите на кои врз основа на извештајот на стечајниот управник ќе се одлучува за понатамошниот тек на постапката за 24.12.2002 година во 9,00 часот во соба бр. 81/2 на Основниот суд во Куманово.

Од Основниот суд во Куманово. (30451)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 77/2001 од 23.10.2002 година, е отворена стечајна постапка над Претпријатието за производство, услуги и трговија ДСМ Трејд Цицибан ЦО Куманово со жиро-сметка бр. 40900-601-39149 при Агенцијата за блокирани сметки на РМ и број на рег. влошка 1-59279-0-0-0 и С.рег. бр. 2249/98 од 16.06.1998 година на Основниот суд Скопје I - Скопје.

За стечаен судија се именува Сунчица Ефремовска судија и член на стечаен совет.

За стечаен управник се именува Михајло Николовски дипл. економист од Куманово, ул. "Тоде Думба" бр. 37, тел. бр. 070-509-577 и 031-414-784.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајната постапка во "Службен весник на РМ" да ги пријават своите побарувања на стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите своите различни права на подвижни предмети и правата на должникот како и различни права на недвижности на должникот што не се запишани во јавните книги (катастар) и различни права на недвижности што се запишани во јавните книги (катастар) да ги пријават во рок од 30 дена на стечајниот управник по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", а во пријавата да го назначат предметот на кој постои различно право, начинот и основот за засновање на тоа право како и обезбеденото побарување.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат на стечајниот управник на стечајниот должник.

Стечајната постапка е отворена на 23.10.2002 година на кој ден решението и огласот за отворање се ставени на огласна табла на судот.

Отворањето на стечајната постапка ќе се запише во трговскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје, јавните книги во кои се запишани права на недвижностите (катастарот) како и правата на индустриска сопственост.

Се закажува испитно рочиште на собир на доверителите на кој ќе се испитуваат и утврдуваат пријавените побарувања на доверителите и извештајно рочиште на собранието на доверителите на кои врз основа на извештајот на стечајниот управник ќе се одлучува за понатамошниот тек на постапката за 24.12.2002 година во 9,00 часот во соба бр. 81/2 на Основниот суд во Куманово.

Од Основниот суд во Куманово. (30452)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 470/2002 од 06.11.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот "БОМАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 6, со жиро сметка 40100-601-29983, при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија.

За стечаен управник се определува Радосав Кипровски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36.

Се повикуваат доверителите во рок од 25 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ден 11.12.2002 година во 12,00 часот во соба бр. 72 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Да се објави огласот на огласната табла на судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30458)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 308/02 од 25.10.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот ТП "ФИЛИП-98" Боби Александар Цветановски Скопје, ул. "Финска" бр. 101-б, со жиро сметка 200000027667011 и регистарска влошка 02003631?-6-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот ТП "ФИЛИП-98" Боби Александар Цветановски Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30456)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 330/02 од 25.10.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие "ХЕРМЕСТ" ЦО експорт-импорт, ул. "Вангел Тодоровски" бр. 9/6, со жиро сметка 40100-601-312378 и регистарска влошка 1-52045-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие "ХЕРМЕСТ" ЦО експорт-импорт од Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30456)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 341/2002 од 07.10.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, промет и услуги "РОМА АС" Мирче и други ДОО експорт-импорт - Скопје, ул. "Васил Горгов" бр. 20-1/35, и жиро сметка 3000000011-84115, истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, промет и услуги "РОМА АС" Мирче и други ДОО експорт-импорт - Скопје, ул. "Васил Главинов" бр. 20-1/35, и жиро сметка 3000-00001184115, се заклучува.

Да се објави огласот во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30474)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 491/2002 година од 06.11.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство услуги, трговија на големо и мало „ДАЈКОН“ Горица ДООЕЛ - Скопје, со седиште на ул. „Кузман Ј. Питу“ Комплекс Скопјанка, лок-9, и жиро сметка 40100-601-411754, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало „ДАЈКОН“ Горица ДООЕЛ - Скопје, со седиште на бул. „Кузман Ј. Питу“ Комплекс Скопјанка, лок-9 и жиро сметка 40100-601-411754 се заклучува.

Да се објави огласот во „Службен весник на РМ“ и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30369)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 361/2002 година од 12.11.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за градежно занаетчиство, трговија на големо и мало и услуги „ПОРОЛПРОЕКТ“ ДОО извоз-увоз Скопје, жиро сметка 40100-601-411754, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало „ДАЈКОН“ Горица ДООЕЛ - Скопје, со седиште на бул. „Кузман Ј. Питу“ Комплекс Скопјанка, лок-9 и жиро сметка 40100-601-411754 се заклучува.

Да се објави огласот во „Службен весник на РМ“ и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30369)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 361/2002 од 12.11.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за градежно занаетчиство, трговија на големо и мало и услуги „ПОРОЛПРОЕКТ“ ДОО извоз-увоз Скопје, со седиште на ул. „Разлошка“ бр. 9/3-18, со жиро-сметка 40100-601-86174 и регистарска влошка бр. 1-11935-0-0-0 при регистарот на Основниот суд во Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за градежно занаетчиство, трговија на големо и мало и услуги „ПОРОЛПРОЕКТ“ ДОО од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30404)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 207/2002 година од 05.11.2002 година отворената стечајна постапка над должникот АД „МЕРКЕЗ“ во мешовита сопственост, за угостителство и туризам на големо и мало - Скопје, ул. „Славеј Планина“ бб и жиро сметка 40100-601-1044 се запира.

По запирањето на стечајната постапка, должникот повторно го стекнува правото слободно да управува и да располага со имотот што влегол во стечајната постапка.

Извод од решението да се објави во „Службен весник на РМ“ и на огласната табла во судот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30437)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 265/02 од 12.11.2002 година над ТП за угостителство Весела Илија Калевска Марија од Битола ул. „1-ва Егејска“ бр. 17, Трег. бр. 01011999?-6-09-000 со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-104243 при Агенцијата за блокирани сметки од Битола, отвора стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (30485)

Основниот суд во Охрид со решение Ст. бр. 31/2002 од 30.10.2002 година над стечајниот должник ТП „Лаки“ - Охрид со седиште во Охрид на ул. „Ариф Мустафа“ бр. 63, со бр. на жиро сметка 530-0004001048-06, со матичен даночен број 402099211038, што се води во „Охридска банка“ Охрид, отвора стечајна постапка и истата не ја спроведе и ја заклучи поради немање на имот.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од судскиот регистар при Основниот суд во Битола.

Од Основниот суд во Охрид. (30486)

Со решение Ст. бр. 190/99 од 04/11.2002 година, стечајната постапка отворена со решение Ст. бр. 190/99 од 03.09.2001 година над должникот „Југопромет-Разно“ ДООЕЛ Струмица се запира.

Побарувањето на должникот према неговите должници „Марјан промет“ с. Иловица, Кире Гарванлиев од Струмица, Дојранско Езеро Нов Дојран, им се отстапуваат на стечајните доверители чии побарувања се утврдени во правниот исплатен ред.

Побарувањето на должникот према неговиот должник ДООЕЛ „А Златибор“ с. Босилово, по предметот И. бр. 2657/01 му се отстапува на доверителот АД „Југопромет“ Струмица.

Заради намирување на долгот на должникот према АД Македонски телекомуникации Скопје РЦ Струмица, му се отстапуваат тел. линии на тел. бр. 324-452; 324-517 и 323-067, а тел. бр. 324-448 му се отстапува на Фондот за ПИОМ; 324-781 на АД „Југопромет“ 343-241 на Министерството за здравство и 324-053 на Министерството за финансии.

Незадоволните доверители ова решение можат да го напаѓаат со жалба во рок од 8 дена од објавата на огласот преку овој до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од трговскиот регистар.

Од Основниот суд во Струмица. (30487)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 201/2002 од 7.11.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Друштво за производство, услуги и промет Костоски Венко ППУП СКАНДЕР увоз извоз ДООЕЛ Прилеп со седиште на бул. „Гоце Делчев“ бр. 13-а, запишан во регистарска влошка 01009050?-8-03-000 на Основен суд Битола, со основна дејност друга трговија со мешовита стока и со жиро сметка бр. 41100-601-34602 во Агенцијата за блокирани сметки Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, бидејќи се отвора поради немање на имот ни за покривање на трошоците на стечајната постапка.

Од Основниот суд во Прилеп. (30488)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 202/2002 од 7.11.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Трговец поединец за угостителство Тони Димче Костовски ЗАНЗИБАР Прилеп ТП со седиште на ул. „Бидимаш“ бр. 18в запишан во регистарска влошка 01001291?-6-01-000 на Основен суд Битола, со основна дејност други угостителски услуги и со жиро сметка бр. . 41100-601-42770 во Агенцијата за блокирани сметки Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, бидејќи се отвора поради немање на имот ни за покривање на трошоците на стечајната постапка.

Од Основниот суд во Прилеп. (30489)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 197/2002 од 7.11.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Производно трговска услужна задруга АСТРА-М увоз извоз Прилеп П.О., запишан во регистарска влошка 2-438 на Основен суд Битола, со основна дејност трговија на мало со разни животни продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби и со жиро сметка бр. 41100-601-37625 во Агенцијата за блокирани сметки Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, бидејќи се отвора поради немање на имот ни за покривање на трошоците на стечајната постапка.

Од Основниот суд во Прилеп. (30490)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 160/02 од 12.11.2002 година, над Друштво за трговија и услуги Вангел Трајчевски "ЛИМА- МЕР" увоз-извоз, Битола ДООЕЛ со дејност трговија на мало и жиро сметка 500-0000000-234-04 при Стопанска банка АД, Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (30591)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 280/02 од 12.11.2002 година, над Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало "БИЗ" ДОО увоз - извоз Битола, со дејност угостителска и жиро сметка 290-2000000550-40 при Тетекс кредитна банка, Скопје, филијала Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (30592)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Ст. бр. 78/97 од 20.06.2002 година, стечајната постапка над Претпријатие за професионална рехабилитација и вработување на инвалиди "Мегабиланс" ДОО Штип и Друштво со ограничена одговорност за професионална рехабилитација "Мегапром" ДОО Штип се заклучува.

По правосилноста на решението должникот Претпријатие за професионална рехабилитација и вработување на инвалиди "Мегабиланс" ДОО Штип и Друштво со ограничена одговорност за професионална рехабилитација "Мегапром" ДОО Штип да се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Штип. (30593)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 286/02 од 12.11.2002 година над ДООЕЛ "Вч- Комерц" со дејност трговија на мало и жиро сметка 500-000000-2810-36 при Стопанска банка, АД, Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (30594)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 360/02 од 25.10.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, производство и услуги "КОМУНИКАЦИЈА Г-С" Ставрос и други ДОО Скопје, Скопје со седиште на ул. "Јордан Филипов" бр. 2, со жиро сметка 300000000877498 и регистарска влошка 020149497-3-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, производство и услуги "КОМУНИКАЦИЈА Г-С" Ставрос и други ДОО Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30533)

ЛИКВИДАЦИИ

Ликвидаторот Ацо Дамчевски од Скопје, ул. "Дрезденска" бр. 15-1/9, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. трег. бр. 4551/2002 објавува дека Друштвото за промет, трговија и услуги СЕМРАН експорт-импорт с. Визбегово, Скопје, ул. "1" бр. 18 и со број на жиро- сметка 200000036089715 отворена при Стопанска банка е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (30395)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П. Л.бр. 268/2002 од 04.11.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "АЛБА МАК" ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Беровска" бр. 4-4-12, со жиро сметка 40110-601-58111.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30398)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П. Л.бр. 266/2002 од 05.11.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "Т А Г" ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Атинска" бр. 25, со жиро сметка број 40120-601-117446.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30399)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П. Л.бр. 280/2002 од 08.11.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "Д-Ц КОМЕРЦ" ЦО Скопје, ул. "22" бр. 1.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30400)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П. Л.бр. 248/2002 од 23.09.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско услужно претпријатие "ЛИДА КОМЕРЦ" ЦО експорт-импорт Скопје, ул. "Социјалистичка Зора" бр. 34-13, со жиро сметка 40120-601-181663.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30401)

Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4222/02 од 12.09.2002 година, објавува дека Друштвото за трговија, производство, угостителство и услуги ГРАНД-С ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Кемал Сејфула" бр. 17 и жиро сметка 40100-601-487440 при Агенцијата за работа со блокирани сметки, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (30402)

Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. “Јане Сандански” бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4953/02 од 15.10.2002 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги ДИ-МА КОМЕРЦ Македонка ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. “П.Ацев” бр. 15-2-10 и жиро сметка 200000020958-491 при Стопанска банка а.д. Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (30403)

Ликвидаторот Балова Снежана од Штип, ул. “Кочо Рацин” бр. 2, Штип, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 842/02, објавува дека Друштвото за трговија, услуги и угостителство Натура Еуро-С ДОО Штип и број на жиро-сметка 220481100233302 отворена при Македонска банка, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (30499)

Ликвидаторот Балова Снежана дипл.екк. од Штип, ул. “Кочо Рацин” бр. 2, Штип, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 925/2002, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги Тоце-Комерц ДООЕЛ Штип, ул. “Борко Левата” бр. 17 и со број на жиро-сметка 41400-601-22251 отворена при ЗПП Штип, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (30500)

Ликвидаторот Балова Снежана дипл.екк. од Штип, ул. “Кочо Рацин” бр. 2, Штип, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 912/2002, објавува дека Друштвото за трговија и услуги МТ-Промет ДООЕЛ увоз-извоз Струмица со жиро сметка 280-0200000113-17 при Алфа банка АД Скопје и со број на жиро-сметка 200000012348771 отворена при Стопанска банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (30501)

Ликвидаторот Балова Снежана дипл.екк. од Штип, ул. “Кочо Рацин” бр. 2, Штип, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 903/2002, објавува дека Друштвото за производство, промет и услуги Жаркони-Маг ДООЕЛ увоз-извоз М.Каменица и со број на жиро-сметка 2000000-21111751 отворена при Стопанска банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (30502)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л.бр. 222/02 од 13.11.2002 година е отворена ликвидациона постапка над Претпријатието за производство, трговија, транспорт и шпедиција Манов компани п.о. експорт-импорт Штип, истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Претпријатието за производство, трговија, транспорт и шпедиција Манов компани п.о. експорт-импорт Штип, се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар што се води при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (30503)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л.бр. 216/02 од 07.11.2002 година е отворена ликвидациона постапка над Друштвото за производство, трговија и услуги ПАНЧЕР ДООЕЛ Винаца, истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Друштвото за производство, трговија и услуги ПАНЧЕР ДООЕЛ Винаца се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од трговскиот регистар што се води при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (30504)

Ликвидаторот Гордана Лукарлова од Радовиш, ул. “Вељко Влаховиќ” бр. 2/8, Штип, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П. трег. бр. 843/02 од 03.10.2002 година, објавува дека Друштвото за производство, услуги и трговија БОЈС-КЗ Гордана Лукарлова и др. увоз-извоз јтд Радовиш, ул. “Вељко Влаховиќ” бр. 2/8 и жиро сметка бр. 41310-601-34457 отворена во ЗПП филијала Радовиш, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (30505)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение Л. бр. 265/2002 год., од 01.11.2002 год., е отворена ликвидациона постапка над Претпријатието за промет на големо и мало „МАИР-ЕН КОМЕРЦ“ ЦО увоз извоз - Скопје, ул. „Македонско косовска бригада“ бр. 30/30 и жиро сметка 40100-601-198176.

За ликвидатор се определува лицето Мито Арминовски од Скопје, ул. „Петар Манџуков“ бр. 23-б.

Ликвидаторот без одлагање, три пати во интервали не покуси од 15 дена, ниту подолги од 30 дена, објавува дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања, во рок кој не може да биде подолг од три месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30461)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението I Л. бр. 191/2002 г., од 10.10.2002 год., објавува дека над Претпријатието за производство, трговија на големо и мало и услуги „МОНИ ПРОМ“ експорт импорт - Скопје, ул. „Бутелска“ бр. 4/12 и ж-сметка 40100-601-289821.

За ликвидатор се определува лицето Костова Рајна од Скопје, ул. „Драгиша Мишовиќ“ бр. 5-1/6.

Ликвидаторот без одлагање, три пати во интервали не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања, во рок кој не може да биде подолг од три месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје. (30510)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение од П. Трег. бр. 978/02 од 1.11.2002 година, е отворена ликвидациона постапка поднесена од Тргомак ДОО Штип но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Тргомак ДОО Штип се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од трговскиот регистар што се води при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (30581)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение од П. Трег. бр. 979/02 од 1.11.2002 година, е отворена ликвидациона постапка поднесена од Мапром Македонка Општествен стандард и трговија ДООЕЛ Штип, но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Мапром Македонка Општествен стандард и трговија ДООЕЛ Штип се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од трговскиот регистар што се води при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (30582)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3687/2002 од 03.09.2002 година во регистарската влошка бр. 02012427?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Друштвото за трговија на големо и мало ПИНКИ Стојанка ДООЕЛ Скопје ул. „Гоце Стојчевски“ К2/42.

За ликвидатор на друштвото се запишува Евантија Љолу Демирчиева.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3687/2002. (27086)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л. бр. 118/02 од 06.11.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над Друштвото за производство, промет и услуги Евростил ДООЕЛ експорт-импорт Кочани, но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Друштвото за производство, промет и услуги Евростил ДООЕЛ експорт-импорт Кочани се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од трговскиот регистар што се води при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (29984)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II Л.бр.268/02 од 17.10.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги „МАКЕДОНСКИ РАКОТВОРБИ“ претпријатие 1 ДОО увоз-извоз од Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 125 и жиро сметка 40100-601-386701.

За ликвидатор се определува лицето Катица Видеска од Скопје, со стан на ул. „Наум Чакарев“ бр. 29.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот се пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30029)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I Л.бр.193/2002 од 02.07.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги „ДОНАМАК“ експорт-импорт ЦО - Скопје, со седиште на бул. „АСНОМ“ бр. 6/16 и жиро сметка 40100-601-318826.

За ликвидатор се определува лицето Билјана Јандриовска од Скопје, ул. „Пајко Мало“ 66.

Ликвидаторот, без одлагање, три пати во интервали не покуси од 15 дена, ниту подолги од 30 дена, објавува дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги повикува доверителите да ги пријават своите побарувања во рок кој не може да биде подолг од три месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30030)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива, м.в. „Орлајчиња“ КП бр. 489/6, класа 2, со површина од 760 м², КО Волково, сопственост на Груеска Олга од Скопје бул. „АСНОМ“ бр. 16/1-2, врз основа на поседовен лист број 566 од 08.11.2002 година, за цена од 202.290,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Палиќ од Скопје, ул. „Пролет“ бр. 1/3-18. (30198)

Се продава земјоделско земјиште кое во катастарската евиденција е заведено како КП 316/1, план 2, скица 9, нива, класа 3, во м.в. „Чаушница“, КО Идризово, со површина од 2069 м², сопственост на Денчовски Грозде од Скопје, за вкупна купопродажна цена од 450.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, сосопствениците и заедничките сопственици чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство при купувањето.

Изјавата за прифаќање на понудата да се достави до нотарот Снежана Бубевска, бул. „Јане Сандански“ бр. 24, лок. 5, Скопје. (30218)

Се продава земјоделско земјиште во КО Сирково, К.П. бр. 2180, план 64, скица 506, м.в. "Под Село", култура- лозје, класа 3, со вкупна површина од 7.530 м², во сопственост на Благо Палитов од Кавадарци, евидентирано во Поседовен лист бр. 851, издаден од Државниот завод за геодетски работи, одделени за премоер и катастар Кавадарци, за цена од 120.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (30353)

Се продава земјоделско земјиште, заведено во имотен лист бр. 302 за КО Канатларци, парцела 1513, м.в. "Муаремов бунар", нива класа 3, со површина од 1495 м², парцела бр. 1917, дел 2, м.в. "Тепедик", нива класа 4, со површина од 2810 м², парцела бр. 2248, м.в. "Сеферов бунар", нива класа 3, со површина 2985 м², парцела бр. 2249, м.в. "Сеферов бунар", шума класа 3, површина 957 м², парцела бр. 2250, м.в. "Сеферов бунар", нива класа 3, со површина 1743 м², или вкупна површина од 9990 м², сопственост на Петрески Петре од Прилеп, ул. "Бистра Планина" бр. 21. Купопродажната цена изнесува 25.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Боге Дамески, ул. "Кузман Јосифовски" бр. 8, Прилеп. (30481)

Се продава земјоделско земјиште во КО Пепелиште, една идеална половина од парцела бр. 1023/1, во м.в. "Чука", нива со површина од 9851 м², сопственост на Стојимов Илчо од Неготино, ул. "Васка Калајџиска" бр. 34. Цена на продажба 18.000, 00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (30482)

Се продава земјоделско земјиште во КО Пепелиште, една идеална половина од парцела бр. 703, во м.в. "Ада", нива 2 класа, со површина од 1750 м², една идеална половина од парцела бр. 703, во м.в. "Ада", нива класа 1, со површина од 2900 м², сопственост на Цветков Живко од с. Пепелиште, Неготино. Цена на продажба 1.500 евра.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (30483)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. бр. 3173/4 и 3173/5, нива од 1 класа, на м.в. "Бунарче", со површина од 273 м², по П.Л. бр. 6963, за КО Гостивар, сопственост на Дешати Абдулнеќи од Гостивар, за купопродажна цена од 250.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998), имаат право на првенствено купување, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (30506)

Се продава 1/2 (една половина) идеален дел од недвижен имот-ливада, класа 5, со површина од 1843 м², на К.П. бр. 716/3 во Скопје, КО Мралино, во м.в. "Бела Земја", сопственост на Перушески Миле, со живеалиште на ул. "Петар Попарсов" бр. 19/2-11, Скопје, по цена од 310.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство за купување на земјиштето.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Петар Митков, бул. "Јане Сандански" бр. 7, л. 19, Скопје. (30369)

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во општина Чаир, ги известува сосопствениците и сопствениците на граничните парцели со парцелата К.П. бр. 1170, нива петта класа, во м.в. "Димкови ораси", со површина од вкупно 5619 м², КО Горно и Долно Оризари, дека сосопствениците на наведената парцела Јанева Душанка, ул. "11 Октомври" бр. 42 и Калакова Елица, бул. "Босна и Херцеговина" бр. 183 А, ја продаваат наведената парцела по цена од 220,00 денари по м².

Доколку наведените лица сакаат да го користат предимственото право за купување предвидено во Законот за земјоделското земјиште, потребно е во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас, да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно, продавачот ќе ја продаде на друг купувач. (30388)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следниве документи:

Список на лица на кои со решение на министерот за образование и наука им е поништена одлуката за признавање на нивните високообразовни квалификации, стекнати во странство и тоа:

1. Исмаил Руфат Османи
2. Незиктер Исмаил Османи
3. Ерол Ферит Садулаи
4. Насер Назми Демири
5. Ибадет Тефик Фера
6. Јасминка Ангеловска
7. Бејтула Раиф Камбри.

Бр. 09-4090/24
19 ноември 2002 година Раководител на сектор,
Скопје проф. д-р Владимир Ортаковски, с.р.

Пасош бр. 1177242/99 издаден од СБР-Скопје на име Исени Даут, с. Раовиќ, Скопје. (30408)

Пасош бр. 1524762/01 издаден од СБР-Скопје на име Стојков Трајан, ул. "Антон Попов" бр. 128-б, Скопје. (30411)

Пасош бр. 906484/96 издаден од СБР-Скопје на име Ангелоски Марко, МНАПО бр. 4/1-6, Скопје. (30445)

Пасош бр. 1724047 издаден од СБР-Скопје на име Мијалков Владимир, ул. "Народен фронт" бр.5, Скопје. (30447)

Пасош бр. 1277408 на име Маргарита Лимани, блок 82 Б-А 1 бр. 12, Тетово. (29516)

Пасош бр. 1680078 издаден од СБР-Скопје на име Дупљак Фарук, ул. "Б. Паравиќ" бр.70, Скопје. (30448)

Пасош бр. 1205766/99 издаден од СБР-Скопје на име Станковска Сузана, ул. "2" бр.28, с. Трубарево, Скопје. (30463)

Пасош бр. 1161794 издаден од СБР-Велес на име Мифтаров Мунир, с. Д. Јаболчиште, Велес. (30471)

Пасош бр. 1523613 издаден од СБР-Скопје на име Ѓоко Митревски, ул. "Серава" бр. 81-б, Скопје. (30484)

Пасош бр. 1710738 издаден од СБР-Скопје на име Шабан Фејзула, ул. "Тале Христов" бр. 3/25, Скопје. (30507)

Пасош бр. 1192493 издаден од СБР-Скопје на име Апостолска Сузана, ул. "Наум Охридски" бр.19, Скопје. (30508)

Пасош бр. 1776082 издаден од СБР-Скопје на име Етеми Екрем, ул. "Пере Тошев" бр. 34, Скопје. (30509)

Пасош бр. 550857/95 издаден од СБР-Скопје на име Милески Благоја, ул. "Јужноморавски бригади" бр. 14-а, Скопје. (30513)

Пасош бр. 1444012 издаден од СБР-Скопје на име Ивана Дамевска, ул. "Копачка" бр. 4, Скопје. (30516)

Пасош бр. 1740200 на име Трајкова Ѓурѓа, ул. "Маршал Тито" бр. 180/18, Струмица. (30439)

Пасош бр. 1412886 издаден од СБР-Охрид на име Џафер Мустафа, ул. "Н.П.Русински" бр. 40, Охрид. (30554)

Пасош бр. 0304106 на име Шефит Велија, с. Вејце, Тетово. (30556)

Пасош бр. 0863276 на име Кркути Мине, Дебар. (30559)

Пасош бр. 1454248 издаден од СБР-Скопје на име Елхам Шехи, с. Блаце, Скопје. (30560)

Пасош бр. 1143677 на име Меваип Раман, с. Градец, Гостивар. (30564)

Пасош бр. 0219057 на име Љата Мирветко, Дебар. (30565)

Пасош бр. 1500378 на име Ринуш Уштеленца, Дебар. (30566)

Пасош бр. 878159 на име Јакуб Абдија, с. Речане, Гостивар. (14526)

Пасош бр. 1498061 на име Сузана Димитрова, ул. "Кирил и Методи" бр. 34, Винаца. (30651)

Пасош бр. 1532509 издаден од СБР-Скопје на име Стефан Стојановиќ, ул. "А. Димов" бр. 8/2-2, Скопје. (30600)

Пасош бр. 760292/95 издаден од СБР-Куманово на име Паневска Босилка, ул. "Октомвриска Револуција" бр. 19/2-8, Куманово. (30602)

Пасош бр. 1451665/00 издаден од СБР-Скопје на име Дритон Шерифи, ул. "Џон Кенеди" бр. 9-а/2-9, Скопје. (30603)

Пасош бр. 1252741/99 издаден од СБР-Велес на име Бајрам Фејзов, ул. "Б. Каракостев" бр.159, Велес. (30614)

Пасош бр. 1708210/02 издаден од СБР-Скопје на име Есат Камуран, бул. "Партизански Одред" бр. 10/6, Скопје. (30616)

Пасош бр. 149120/94 издаден од СБР-Велес на име Златибор Давчев, ул. "Титовоужичка" бр. 28, Велес. (30620)

Пасош бр. 1059315/98 издаден од СБР-Скопје на име Стојче Живановски, ул. "Будимпештанска" бр. 9-б, Скопје. (30627)

Пасош бр. 0016872 на име Мицев Тушо, ул. "Димитар Влахов" бр. 38, Гевгелија. (30642)

Пасош бр. 186138/94 на име Милуновиќ Зоран, ул. "Арсение Јовков" бр. 27, Струга. (30643)

Пасош бр. 1325038/99 издаден од СБР-Скопје на име Арјан Реџеми, ул. "О. Чопела" бр. 91, Скопје. (30650)

Пасош бр. 1608437 издаден од СБР-Скопје на име Ана Чушкова, ул. "Мраморец" бр.7-а, Скопје. (30655)

Пасош бр. 957166/96 издаден од СБР-Скопје на име Сулејмани Вели, ул. "Х. Халимиќ" бр.7, Скопје. (30657)

Чекови од тековна сметка бр. 11939097 од бр. 751-217 до бр. 751222 и бр. 751215 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Паунова Невенка, Скопје. (30449)

Чекови од тековна сметка бр. 2538947 со бр. 54893-43 и бр. 5489344 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Георгиевски Илија, Скопје. (30450)

Чекови од тековна сметка од бр. 0123000137176 до бр. 0123000137186 (10) чека издадени од Комерцијална банка АД Скопје-Филијала Охрид на име Стојан Димовски, Охрид. (30465)

Чекови од тековна сметка бр. 05994754 од бр. 0001-005837305 до бр. 0001005837324 издадени од Комерцијална банка на име Белчев Ристо, Скопје. (30495)

Чекови од тековна сметка бр. 4253364 од бр. 19767 до бр. 19771 и бр. 812879 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Чалоски Кирило, Скопје. (30535)

Чекови од тековна сметка бр.2376334 од бр. 39161-52 до бр. 3916162 и бр. 469646 издадени од Стопанска банка АД Скопје на име Шилев Ѓорѓе, Скопје. (30579)

Чекови од тековна сметка бр. 4962932 од бр. 585777 до бр. 585788 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Елизабета Димоска, Скопје. (30580)

Чекови од тековна сметка бр. 10838-72 со бр. 885-376 и бр. 928561 издадени од Македонска банка АД Скопје на име Блажевска Елизабета, Скопје. (30596)

Чекови од тековна сметка бр. 12879395 со бр. 5856-603 и бр. 5856604 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ајдаровски Нуи, Скопје. (30604)

Чекови од тековна сметка бр. 5359336 од бр. 620144 до бр. 620155 и бр. 593429 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Клиначаров Миле, Скопје. (30640)

Чекови од тековна сметка бр. 8961/65 (4) чека издадени од Охридска банка АД Охрид на име Ристески Илија, ул. "Егејска" бр. 5-3/1, Охрид. (30653)

Работна книшка на име Петрески Марјанчо, с. Лескоец, Охрид. (30364)

Работна книшка на име Павловски Салтир, с. Карпош бр. 1/11, Куманово. (30365)

Работна книшка на име Цинцовска Соња, с. Разловци, Делчево. (30366)

Работна книшка на име Стојковска Марија, Мак. Каменица. (30368)

Работна книшка на име Ѓорѓиев Јован, ул. "Партизанска" бр. 30, Гевгелија. (30371)

Работна книшка на име Узунов Митко, ул. "Првомајска" бр. 12, Богданци. (30372)

Работна книшка на име Али Алиу, с. Арвати, Ресен. (30374)

Работна книшка на име Мамуди Ирфан, с. Корошишта, Струга. (30376)

Работна книшка на име Мехмеди Насиф, с. Строгомиште, Кичево. (30377)

Работна книшка на име Јакуп Јакупи, Тетово. (30380)

Работна книшка на име Веланоска Савица, Тетово. (30381)

Работна книшка на име Вршкоски Стојче, с. Беровци, Прилеп. (30385)

Работна книшка на име Стевка Ристеска, Скопје. (30405)

Работна книшка на име Кука Тома, Богданци. (30406)

Работна книшка на име Бесим Рустеми, Тетово. (30416)

Работна книшка на име Синиша Митровиќ, Скопје. (30420)

Работна книшка на име Марица Спасовска, с. Стајковци, Скопје. (30421)

Работна книшка на име Стојанов Борче, ул. "Првомајска" бр. 11, Штип. (30427)

Работна книшка на име Чавдарова Антигона, Богданци. (30430)

Работна книшка на име Каревска Татијана, Скопје. (30453)

Работна книшка на име Трајковска Јагода, Скопје. (30454)

Работна книшка на име Перо Стојановски, Скопје. (30455)

Работна книшка на име Александар Георгиевски, Скопје. (30457)

Работна книшка на име Анета Дунчевиќ, ул. "15" бр. 33 с. Јурумлери, Скопје. (30464)

Работна книшка на име Михајлоски Стојче, с. Доброште, Тетово. (30473)

Работна книшка на име Спировски Синиша, Скопје. (30514)

Работна книшка на име Русе Ангеловски, Скопје. (30519)

Работна книшка на име Исеновски Џевад, Скопје. (30520)

Работна книшка на име Младеновски Игор, Скопје. (30521)

Работна книшка на име Кираца Ефремова, Скопје. (30522)

Работна книшка на име Вица Велковска, с. Кадино, Скопје. (30525)

Работна книшка на име Златко Марковски, Скопје. (30526)

Работна книшка на име Ленче Васкова Мозес, Скопје. (30527)

Работна книшка на име Камбер Зельбихар, с. Блаце, Скопје. (30528)

Работна книшка на име Атанасовска Искра, Скопје. (30529)

Работна книшка на име Спасовска Доста, Скопје. (30530)

Работна книшка на име Митева Даниела, Кочани. (30542)

Работна книшка на име Дејанова Жаклина, ул. "Х. Карпош" бр. 10, Кочани. (30543)

Работна книшка на име Димовска Радмила, Скопје. (30544)

Работна книшка на име Русева Славица, ул. "Воденска" бр. 9, Гевгелија. (30547)

Работна книшка на име Максут Ибраим, Скопје. (30599)

Работна книшка на име Екрем Мустафа, Скопје. (30601)

Работна книшка на име Ацеска Љубица, Тетово. (30611)

Работна книшка на име Недев Милан, ул. "Радњанска" бр. 47, Демир Хисар. (30618)

Работна книшка на име Клиначарова Виолета, ул. "8-ми Ноември" бр. 70, Неготино. (30619)

Работна книшка на име Илиевски Зафир, Скопје. (30621)

Работна книшка на име Зеќири Енвер, с. Челопек, Тетово. (30629)

Работна книшка на име Божиновски Станко, ул. "Васко Карангелски" бр. 9, Куманово. (30631)

Работна книшка на име Исмаили Бакија, с. Матејче, Куманово. (30632)

Работна книшка на име Демјански Дејан, Берово. (30637)

Работна книшка на име Џемаил Ќазим, Скопје. (30646)

Работна книшка на име Нехаљ Алија, Скопје. (30647)

Работна книшка на име Мустафа Сејдија, Скопје. (30648)

Работна книшка на име Скендер Сејди, Скопје. (30649)

Чековна картичка бр. 12046/01 издадена од Охридска банка АД Охрид на име Велјаноски Никола ул. "Марко Цепенков" бр. 5, Охрид. (30654)

Воена книшка на име Стеваноски Свето, Тетово. (30470)

Воена книшка на име Марковски Звонко, ул. "Б. Чушкар" бр. 3, Куманово. (30538)

Воена книшка на име Величковски Стојанче, ул. "Ужичка" бр. 14, Куманово. (30539)

Свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение издадени од ОУ "Петар Здравковски Пенко" на име Ељмедине Идризалари, Скопје. (30361)

Свидетелство од 2 одделение на име Јованов Лазар, с. Липовиќ, Радовиш. (30370)

Свидетелство од 8 одделение на име Зелије Алији, с. Слатино, Тетово. (30379)

Свидетелство на име Кадриа Фатиме, с. М. Речица, Тетово. (30413)

Свидетелство на име Татјана Трпковска, Тетово. (30414)

Свидетелство од 8 одделение на име Мизими Исмаил, Тетово. (30415)

Свидетелство на име Димковска Лила, Куманово. (30422)

Свидетелство од 8-мо одделение издадено од ОУ "Каик Коница" на име Сизане Демири, Куманово. (30424)

Свидетелство на име Иван Алексов, Кочани. (30426)

Свидетелство од 8-мо одделение на име Ефтимова Верка, Радовиш. (30428)

Свидетелство на име Реџеџи Шериф, Велес. (30431)

Свидетелство на име Фератовиќ Емрула, Велес. (30432)

Свидетелство на име Ахмедов Џеваир, Велес. (30433)

Свидетелство на име Митревски Гоко, Велес. (30434)

Индекс бр. 3673 издаден од Факултет за физичка култура Скопје на име Русески Марко, Куманово. (30395)

Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година гимназија на име Нешкевска Лидија, Берово. (30467)

Свидетелство од 8 одделение на име Халиме Исмаџи, с. Каменјане, Тетово. (30469)

Свидетелство за завршен втор степен издадено од ГМЦ "Чеде Филиповски Даме" Скопје на име Гурмешев Сашо, Скопје. (30532)

Свидетелство од 8 одделение на име Љутвија Арзиџан, с. Челопек, Тетово. (30533)

Свидетелство на име Исџаки Исак, с. Арачиново, Скопје. (30540)

Свидетелство од 8 одделение на име Рашидова Гулџан, Штип. (30545)

Свидетелство од 8 одделение на име Митевска Душка, с. Ратавица, Пробиштип. (30546)

Свидетелство од 8 одделение на име Велкоска Илка, Прилеп. (30551)

Свидетелство на име Самет Исаков, с. Сливник, Велес. (30607)

Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "К. Охридски" на име Гулески Љубе, Прилеп. (30610)

Свидетелство на име Анастасова Ј. Стана, с. Градовци, Кочани. (30612)

Свидетелство на име Ристова Андријана, Штип. (30613)

Свидетелство од 8 одделение на име Тодоров Стојан, с. Ракитец, Радовиш. (30617)

Свидетелство на име Аседин Узеири, Дебар. (30628)

Свидетелство и диплома на име Голубовиќ Габријела, ул. "3-та МУБ" бр. 164, Куманово. (30630)

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ за возрасни-Скопје на име Серафимовски Љубиша, Скопје. (30633)

Свидетелство на име Агрон Сулејмани, Куманово. (30634)

Свидетелство на име Бистра Геринска, Берово. (30636)

Индекс бр. 12544 издаден од Филолошки факултет на име Наташа Василевска, Скопје. (30523)

Индекс бр. 5546 издаден од Архитектонски Факултет Скопје на име Ристоски Ѓорѓи, Тетово. (30626)

Диплома на име Јоксимоски Симо, Гостивар. (30378)
 Диплома издадена од АСУЦ "Боро Петрушевски"-Скопје на име Алексик Горан, Скопје. (30409)
 Диплома за зидар на име Изејроски Брајам, с. Пласница, Мак. Брод. (30412)
 Диплома на име Дончевски Златко, с. Мачево, Берово. (30425)
 Диплома на име Стефанова Евица, Радовиш. (30429)
 Диплома од гимназија на име Нешкевска Лидија, Берово. (30466)
 Диплома на име Митева Благица, ул. "В. Главинов" бр. 20, Штип. (30468)
 Диплома издадена од Трговското училиште "Цветан Димов"-Скопје на име Поповски Роберт, Скопје. (30512)
 Диплома издадена од "Наце Буѓони"-Куманово на име Бакији Исмаил, с. Матејче, Куманово. (30541)
 Диплома на име Ржарова Маја, ул. "К. Јосифов" бр. 59, Велес. (30548)
 Диплома на име Варошлиски Оливер, кеј. "19-ти септември" бр. 3, Прилеп. (30550)
 Диплома на име Димитровски Горан, с. Ерчилија, Св. Николе. (30615)
 Диплома на име Тасевски Данче, ул. "И. Тричков" бр. 9, Куманово. (30635)
 Диплома за завршено средно училиште на име Владимир Циладноков, Штип. (30638)
 Здравствена книшка на име Солзовски Тони, Битола. (30375)
 Здравствена книшка на име Сулејман Љатив, с. Бузалково, Велес. (30382)
 Здравствена книшка на име Бајрамова Бахар, Велес. (30383)
 Здравствена книшка на име Борис Николовски, Велес. (30435)
 Здравствена книшка на име Луткова Елица, Велес. (30436)
 Здравствена книшка бр. 26107 на име Јусуфоска Камиле, с. Белушино, Крушево. (30536)
 Здравствена книшка бр. 69337 на име Исљамоска Мирјета, с. Норowo, Крушево. (30537)
 Здравствена книшка на име Нација Ризова, Велес. (30549)
 Здравствена книшка на име Настова Викторија, Велес. (30608)
 Лична карта на име Стојковска Марија, Мак. Каменица. (30367)
 Лична карта на име Ремзи Реџеми, Тетово. (30534)
 Даночна картичка бр. 4030990114766 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Лонза комерц, Скопје. (30238)
 Даночна картичка бр. 5030992121615 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Фризер Маре, Скопје. (30357)
 Даночна картичка бр. 4030996168477 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Борнасо П, Скопје. (30358)
 Даночна картичка бр. 4030991186965 издадена од УЛП на име АГНИ ДОО, Скопје. (30362)
 Даночна картичка бр. 4026995104079 издадена од Управа за приходи на име Трајаноска Нада ТД ЛУНА, Струга. (30391)
 Даночна картичка издадена од Управа за приходи на име фризерски салон-МОНЕЛ Чипова Станка, Гевгелија. (30440)
 Даночна картичка бр. 5008997104920 издадена од Управа за приходи на име Алими Адем, Дебар. (30441)
 Даночна картичка бр. 4030992209098 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Прмих ДОО-ЕЛ, Скопје. (30442)
 Даночна картичка бр. 4030999363360 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име ТОИФОР Карл и Кау, Скопје. (30475)
 Даночна картичка бр. 4030001425367 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Пауер НЕГ, Скопје. (30476)
 Даночна картичка бр. 4030991148680 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име СОФИ - 21, Скопје. (30531)

Даночна картичка бр. 4030993194981 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Емидар, Скопје. (30562)

Даночна картичка бр. 4027994112139 издадена од Управа за приходи-Скопје на име "Клико-Градба" ДООЕЛ Клисарова Данка, с. Куклиш, Струмица. (30639)

Даночна картичка бр. СБ 0037187 на име Шабани Кемал, с. Туин, Кичево. (30644)

Решение за одобрување на увоз на оделни стоки бр. 1011-6613/1 издадено од Министерство за Економија Скопје на име "Конто" ДООЕЛ, Струмица. (30407)

Решение-одобрение за вршење занаетчиска дејност бр. 121826 за златарски дуќан издадено од Собрание на општина Центар на име Абдул Зекирија, ул. "Александар Бујнов" бр. 2/7, Скопје. (30423)

Одобрение за посредување во надворешно-трговскиот промет бр. 0705-8358/2 издадено од Министерство за економија-Скопје на име Рафинерија на нафта АД "ОКТА", Скопје. (30460)

АДР дозвола бр. 1685 издадена од Министерство за сообраќај и врски Скопје на име Илиевски Ласте, ул. "Јабланица" бр. 3, Битола. (30652)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за јавни набавки - пречистен текст ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. „Орце Николов“ бб - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-63/147 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ПО ТРЕТ ПАТ

- Предмет на јавното барање е набавка на:
 - 1.1. Мазут тони 4900
 - 1.2. Масло за ложење ЕЛ тони 1260
- Содржина на понудата
 - 2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци:
 - името, адресата и седиштето на понудувачот,
 - цена без пресметана царина и акциза со посебно искажан ДДВ,
 - начин и услови на плаќање,
 - квалитетот на понуденото средство да е во согласност со важечки стандарди,
 - гарантен рок,
 - рок на важност на понудата,
 - рок на испорака.
- Придружна документација

Кон понудата, понудувачот е должен да достави придружна документација согласно Законот за јавни набавки - (пречистен текст) во оригинални примероци или заверени кај нотар:

 - извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва,
 - документ за бонитет издаден од Централниот регистар,
 - доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,
 - доказ од надлежниот орган дека со пресуда не е му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност,
 - потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,

Бараната документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци оригинал или заверена од нотар.

 - гаранција за учество на набавката во висина од 5% од вкупната вредност на понудата.
- Критериумите за избор на најповолен понудувач се следните и тоа: цена (80 поени), квалитет (10 поени), рок на испорака (5 поени) и начин на плаќање (5 поени).
- Начин и рок за доставување на понудата.

Секој понудувач може да достави само една понуда.

Рокот за доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на барањето во дневниот печат и "Службен весник на РМ", а јавното отворање на понудите, во присуство на понудувачите ќе се одржи на 4.12.2002 година во 10,00 часот во просториите на Министерството за одбрана.

Понудите се доставуваат на адреса: Министерство за одбрана, ул. "Орце Николов" бб, Скопје, по пошта или преку архивата на Министерството.

Понудата и придружната документација се доставува во затворен коверт, на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и број на овој повик..

Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака "понуда", и бројот на списокот за кој се однесува, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи ознака "документација" и точната адреса на понудувачот.

6. Понудите кои нема да бидат доставени во наведениот рок, кои не се изработени според наводите во ова барање, како и оние понуди кои ја немаат целокупната документација која се бара, нема да се разгледуваат.

Дополнителни информации можат да добијат на телефон: 02/282-341.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 39/2002

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач

Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 1000 Скопје.

2. Предмет на набавката

Колективно осигурување на припадниците на Министерството за внатрешни работи од последици на смрт поради несреќен случај, траен инвалидитет и смрт од болест во 5 степени на ризик за период: 2002-2003 година.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јават и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002).

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Назив на понудувачот односно осигурувачот.

2. Висина на месечна премија и висината на осигурителната сума по осигурено лице.

3. Рок на исплата на осигурената сума.

4. Гаранција за исплата во назначениот рок.

5. Начин на плаќање.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Придружната документација која понудувачот, во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 2/2002), задолжително треба да ја приложи:

1. Извод од регистрација на дејноста.

2. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.

4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност.

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- висина на премија	35 бода,
- висина на осигурената сума	35 бода,
- рок на исплата на осигурената сума	20 бода,
- начин на плаќање	10 бода.

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- Рокот на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.

- Рокот на важност на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.

- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот.

- Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, преку писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 09.12.2002 година во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 142-251.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 15 и член 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Народна банка на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 19/11-2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. Општи одредби

1.1. Набавувач на отворениот повик е НБРМ.

1.2. Предмет на отворениот повик е прибирање понуди за вршење на екстерни ревизорски услуги за годишните сметки за 2002, 2003 и 2004 година.

2. Содржина на понудата

2.1. Претставување на понудувачот (име, адреса, седиште, овластено лице, телефон, факс).

2.2. Преглед на работите што ќе се вршат, опис и пристап и фазите по кои ќе се одвива ревизијата.

2.3. Резиме на персоналот кој ќе ја извршува ревизијата и бројот на работни часови потребни за вршење на ревизија.

2.4. Цена со сите даноци и давачки во денари.

2.5. Начин на плаќање.

2.6. Референтна листа во други централни банки (писмена изјава од истите дека е вршена ревизија преведена на македонски и заверена кај нотар).

- Имиња на најмалку 3 (три) референти со кои НБРМ ќе може да контактира (со име на банка, адреса и телефонски број).

3. Задолжителна придружна документација

3.1. Извод од регистрација на дејности.

3.2. Документ за бонитет (позитивен).

3.3. Доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација.

3.4. Доказ од надлежен орган дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка за безбедност-забрана за вршење на дејност.

3.5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Документите од точките 3.3, 3.4 и 3.5 да не се постари од 6 месеци.

Документите да се оригинални или заверени кај нотар. Документите не се враќаат.

4. Критериуми за оценка на понудувачите се:

- цена и начин на плаќање,

- рок за извршување на ревизијата,

- референтна листа,

- персонал назначен во тимот за ревизија.

5. Рок и начин на доставување на документација

1. Крајниот рок на доставување на понудата е 28.11.2002 година (четврток) до 10.00 часот, во архивата на Народна банка на Република Македонија.

2. Понудата во согласност со член 55 од ЗЈН може да се достави на адреса: Народна банка на Република Македонија, ул. "Комплекс банки" бб - Скопје, по пошта или да се предаде во архивата на Народна банка на Република Македонија, најдоцна до 10,00 часот на 28.11.2002 година. Понудите кои ќе пристигнат или бидат доставени по истекот на дадениот рок, нема да бидат разгледувани.

3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 28.11.2002 година во 10,00 часот во просториите на Народна банка на Република Македонија, Комплекс банки бб - Скопје (VIII кат).

4. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

5. Понудите кои не ги содржат бараните податоци се сметаат за нецелосни и нема да се земат во предвид за разгледување.

6. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и број на овој отворен повик.

Понудувачот може да поднесе само една понуда со една варијанта.

7. Пликот не смее да содржи никакви ознаки со кои би можело да се идентификува понудувачот. Во затворениот плик треба да има уште два затворени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и да носи ознака "понуда", а другиот внатрешен плик да ја содржи документацијата и да носи ознака "документација" и точната адреса на понудувачот.

8. Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување од понудувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 8 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки во АД „Електростопанство на Македонија“ - Скопје, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-119/2002

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-119/2002 е АД „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“, бр. 9 Скопје.

1.2. Предметот на набавката е изведување на челично монтажерски работи за реализација на објектот ТС 400/110кV „Скопје 5“ и тоа:

- изработка и монтажа на челична конструкција за портали.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002).

2. ОБЕМ, ВИД НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ НА ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Обемот и видот на работите е даден во предметите и проектната документација. Проектната документација се става на увид, а предметите заинтересираните понудувачи, можат да ги подигнат во просториите на АД „ЕСМ“ - Скопје, подружница „Електропренос“, ул. „11 Октомври“, бр. 9, кат 1, соба 6, од 7,30 часот до 9,30 часот. Контакт телефони: за технички дел 02 149-165; комерцијален дел 149-127.

2.2. Тендерската документација содржи некои измени во однос на претходниот пат, заради тоа заинтересираните понудувачи задолжително да ја подигнат.

2.3. Понудата мора да се однесува на целиот обем на набавката - не е дозволена делумна понуда.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот, како и името на изведуваачот и евентуалните подизведувачи на работите.

3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција од тендер документацијата за која се поднесува понуда, како и вкупната вредност на целата понуда, (со сите давачки согласно член 57 од ЗЈН), на паритет ДДП Скопје, изразена во МКД и со посебно искажан ДДВ и вкупната вредност на понудата.

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во странска валута.

При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажниот берзански курс.

3.3. Понудата треба да ги содржи начинот и условите за плаќање.

3.4. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди прифатени во Р.М. (член 21 од ЗЈН).

3.5. Понудата треба да има рок за завршување на работите.

3.6. Понудата треба да има рок на важност.

3.7. Понудата треба да содржи податоци за потеклото на репроматеријали и обезбеденост со соодветни атести кои треба да се достават.

3.8. Понудите од странските понудувачи (документација и комерцијална понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 24 од ЗЈН („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002).

Домашните понудувачи треба да достават документ за бонитет кој го издава Централниот регистар.

Странските понудувачи доставуваат ревизорски извештај од реномирана ревизорска институција. Доколку понудувачот не подлежи на изготвување на ревизорски извештај, во тој случај доставува, доказ од надлежната институција дека не е во обврска да изготвува ревизорски извештај и во исто време доставува друг соодветен документ за своја економска и финансиска способност, издаден од соодветна институција.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 (а и б) од член 26 од ЗЈН.

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци придонеси и други давачки (член 24 од ЗЈН).

4.4. Понудувачот треба да достави банкарска гаранција на износ од 5% од вкупната вредност на понудата, вклучително и ДДВ (член 58 од ЗЈН).

4.5. Понудувачот треба да достави доказ за техничка способност и тоа:

- референтна листа своја и на евентуалните подизведувачи за завршени вакви или слични работи во последните три години,

- доказ за техничка опременост,

- доказ за кадровска екипираност.

4.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 од ЗЈН.

4.6. Сите барани документи треба да се оригинални и заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци, освен ревизорскиот извештај.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (ЧЛЕН 27 ОД ЗЈН)

5.1. Цена - 40 поени,

5.2. Квалитет (точка 4.4.) - 30 поени,

5.3. Начин и услови на плаќање - 20 поени,

5.4. Рок на изведба - 10 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од ЗЈН.

6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса:

АД „Електростопанство на Македонија“, за Комисијата за јавни набавки, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 1000, Скопје.

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 10.12.2002 во 11 часот, во просториите на АД „Електростопанство на Македонија“, ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

7. ЗАВРШИ ОДРЕДБИ

7.1. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во АД „Електростопанство на Македонија“ - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 01-133/2002 ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКА РЕВИЗИЈА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-133/2002 е АД „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на услугата е прибирање на понуди за вршење на економско-финансиската ревизија на годишната пресметка за годината завршена на 31 декември 2002 година.

Ревизијата се ангажира со цел да ги исполни следните задачи:

1.2.1. Извршување ревизија во согласност со Меѓународните сметководствени стандарди (IAS) и стандардите за ревизија за годината што завршува на 31.12.2002 година.

1.2.2. Оценката на употребените сметководствени принципи за да се дојде до заклучок дали конзистентно се употребуваат.

1.2.3. Компаративно спроведување на финансиските резултати на АД „ЕСМ“ според Македонската законска регулатива и Меѓународните сметководствени стандарди.

1.2.4. Преглед на расположивите финансиски информации и евентуална потреба од нивно подобрување.

Врз основа на извршената работа, ревизорите треба да ги направат следните извештаи.

1.2.5. Извештај на ревизијата со мислење за реалноста и објективноста на финансиските извештаи подготвени во согласност со Меѓународните сметководствени стандарди.

1.2.6. Ревизија и мислење на сите обврски на АД „ЕСМ“ што произлегуваат од договорите за кредит со IBRD и EBRD.

1.2.7. Консолидиран извештај на ревизијата за АД „ЕСМ“ и неконсолидираните друштва со ограничена одговорност:

1. „МОЛИКА“ ДООЕЛ Битола,
2. „КРУШИНО 96“ ДООЕЛ Кичево,
3. „ПОПОВА ШАПКА“ ДООЕЛ Тетово,
4. „ФОД“ ДООЕЛ Суводол Битола,
5. „ФОРТ“ ДООЕЛ Осломеј Кичево,
6. „СЕПАРАЦИЈА“ ДООЕЛ Осломеј Кичево.

1.2.8. Извештај до раководството на „ЕСМ“ во кој ќе бидат изнесени сите евентуални слабости и недостатоци кои ќе бидат констатирани во текот на ревизијата и препораки за нивно отстранување.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да ја содржи фиксната вкупна цена на услугата, (со сите давачки согласно член 57 од Законот за јавни набавки ако набавката е од странство), со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на понудата изразена во МКД.

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во странска валута. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на услугата ќе се применува продажен курс на Народна Банка на Македонија.

2.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.4. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем на услугата.

2.5. Понудата треба да содржи работен план со рок на извршување на услугата.

2.5.1. Со понудата ревизорската фирма треба да приложи работен план за почеток на работата и завршувањето на економско-финансиската ревизија. Нацрт извештајот на ревизијата треба да биде доставен до „ЕСМ“ не подоцна од 30.04.2003.

2.5.2. Деталниот работен план ќе биде усогласен меѓу договорните страни и ќе биде составен дел на договорот за економско-финансиската ревизија.

2.6. Понудата треба да има рок на важност.

2.7. Понудите со пропратната документација од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од Централниот регистар, а странските понудувачи треба да достават ревизорски извештај од странска реформирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија, со податоци за последните три години.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 25 од Законот за јавни набавки и тоа:

3.2.1. Ревизорската фирма треба да се обврза дека ќе ангажира персонал кој има доволно искуство, вештина во ревизијата и дека ќе биде способна да ги применува постапките на ревизијата предвидени со Меѓународните стандарди на ревизијата. Клучните членови на ревизорскиот тим треба да имаат светско искуство во областа на сметководството и ревизијата, а тимот треба да вклучува и поединци кои имаат искуство во ревизијата на енергетскиот сектор и поголеми фирми во Македонија.

3.2.2. Кон понудата треба да бидат приложени кратки биографски податоци за квалификациите и стручно-то искуство на клучните членови на ревизорскиот тим.

3.2.3. Понудувачот треба да достави список на извршени услуги од ваков вид во земјата и странство во последните 3 години со датуми и корисници, доколку нема вршено ревизорски услуги во странство понудата нема да се разгледува.

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки.

3.4. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.6. Сите документи треба да се оригинални или заверени копии, верни на оригиналот и не постари од шест месеци, освен ревизорскиот извештај.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|--------------------|-------------|
| - цена | - 40 поени, |
| - квалитет | - 40 поени, |
| - начин на плаќање | - 20 поени, |

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса АД "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 11.12.2002 година во 11 часот, во просториите на АД "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во отворениот повик нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11, 17 и 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки при Јавното комунално претпријатие ДЕРВЕН Велес, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ВОЗИЛО АВТО ПОДИГАЧ ЗА ТРАНСПОРТ НА СМЕТ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Јавно комунално претпријатие ДЕРВЕН Велес ул. „Вардарска“ бб, Велес.

1.2. Предмет на набавката:

Специјално возило авто подигаач за транспорт на смет (камион) со следните технички карактеристики:

- Волумен на контејнер 5 до 7 м³;
- Носивост од 6 до 9 т;
- Снага на моторот на возилото 100 до 150 KW;
- Должина на автоподигаачот 6000 до 6500 мм;
- Максимална висина на механизмот за подигање и спуштање Н max 3200 мм;
- Ширина на возилото 2500 мм;
- Погонот на механизмот за подигање и спуштање на контејнерот да е хидрауличен;
- Возилото да е едноставно за манипулација и да бара мал простор за вртење.

1.3. Постапката за набавка се извршува согласно Законот за јавни набавки.

II. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ

2.1. - Предмет на понудата;

- Име и адреса на понудувачот;
- Цена со вклучен ДДВ искажана во денари;
- Услови и начин на плаќање;
- Рок и начин на испорака;

- Технички карактеристики на понуденото возило;

- Гарантен рок на понуденото возило;

- Упатство за ракување и одржување со потребна техничка документација исклучиво на македонски јазик.

2.2. Понудата треба исто така да содржи доказ за економската и финансиската состојба како и техничката способност на понудувачот согласно член 23 од Законот за јавни набавки.

2.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават следната придружна документација:

- извод од судската регистрација на дејноста;
- документ за бонитет, издаден од Централниот регистар;
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење дејност, издаден од страна на судот, согласно член 26 од Законот за јавни набавки;

- странско правно или физичко лице кое се јавува како понудувач да достави документација согласно член 24 од Законот за јавни набавки,

- понудувачот да достави доказ за техничката способност согласно член 25 од Законот за јавни набавки.

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или тие доколку се фотокопии да бидат заверени од нотар и да не бидат постари од шест месеци.

2.4. Понудата треба да содржи единечна цена, која треба да биде конечна со пресметан данок за додана вредност.

III. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според член 27 од Законот за јавни набавки по следното квантифицирање:

- цена	максимум 45 бода,
- начин и рок на плаќање	максимум 20 бода,
- квалитет согласно бараните технички карактеристики	максимум 20 бода,
- рок на испорака	максимум 5 бода,
- гарантен рок	максимум 10 бода.

IV. РОК И НАЧИН ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот во согласност со член 57 од Законот за јавни набавки.

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пливови согласно член 56 од Законот за јавни набавки.

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“, како и бројот на отворениот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средина на пликот треба да биде назначена адреса на набавувачот.

Првиот внатрешен плик во кој е придружната документација ја носи ознаката „документација“, вториот внатрешен плик во кој е понудата ја носи ознаката „понуѓа“.

4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата во ЈКП ДЕРВЕН Велес ул. „Вардарска“ бб, Велес, согласно член 55 од Законот за јавни набавки, најдоцна до 04.12.2002 година до 12.00 часот со обезбеден доказ за датумот за предавање на понудата.

Јавното отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 04.12.2002 година во 12.30 часот во просториите на управната зграда на ЈКП ДЕРВЕН Велес.

4.4. Рок на важност на понудата е 60 дена од денот на објавувањето на отворениот повик во „Службен весник на Република Македонија“.

4.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок, како и оние кои не се изработени во согласност со одредбите за отворениот повик од Законот за јавни набавки нема да бидат разгледувани.

5.2. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите, потребно е на Комисијата на набавувачот да и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.4. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на телефон 043 233-434.

Комисија за јавни набавки

Единицата за раководење со проектот - Програма Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 46/40/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1 Набавувач: Единица за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура во Македонија, Скопје.

1.2 Предмет на набавката: Изведба на проект "Партерно уредување на пешачки тротоари и десен кејски сид на река Драгор во Битола". Работите се изведуваат во самиот центар на градот Битола во потег од Црн Мост до мостот кај судот.

2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Обемот и квалитетот на работите е даден во лицитационите документи кои заинтересираните понудувачи можат да ги подигнат во канцеларијата на Единицата за раководење со проектот, на адреса ул. "Петар Поп Арсов" бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 500 денари неповратни средства во готово.

Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали со проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1 Понудата треба да ги содржи сите барања приложени во лицитационите документи, на соодветни места за пополнување.

3.2 Понудувачот треба да ги прифати условите назначени во лицитационите документи за реализација на проектот.

3.3 Понудувачите се должни да стават свои единечни цени за секоја позиција од приложениот предмер и вкупната вредност на работите (во денари) - без ДДВ.

4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (прилог кон понудата)

4.1 Извод од судска регистрација на понудувачот,

4.2 Економско-финансиски бонитет од носителот на платниот промет или Централниот регистар, оригинал или копие заверено кај нотар,

4.3 Техничко-технолошки бонитет,

4.4 Извод од судска евиденција не постар од 6 месеци во оригинал или копија заверено кај нотар, како доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација,

4.5 Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност (извод од судска евиденција, не постар од 6 месеци),

4.6 Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, не постар од шест месеци.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1 Цена	40 поени,
5.2 Ефикасност	20 поени,
5.3 Рок за изведување на работите	15 поени,
5.4 Техничка и кадровска опременост	10 поени,
5.5 Начин на плаќање	5 поени,
5.6 Референц листа	5 поени,
5.7 Опис на методологијата	5 поени.

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1 Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството за понудувачите.

6.2 Понудите ќе се доставуваат по пошта или лично на адреса на набавувачот: "Единица за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура во Македонија", ул. "Петар Поп Арсов" бр. 14А, 1000 Скопје.

6.3 Краен рок за прием на понудите е 06.12.2002 година, до 13:00 часот. Сите понуди кои што ќе пристигнат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат вратени на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1 Понудите кои нема да стигнат во предвидениот рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се разгледуваат.

7.2 Јавното отворање на понудите во присуство на овластени лица ќе се изврши на 06.12.2002 година во просториите на Единицата за раководење со проектот, на адреса наведена во точка 6.2. погоре, во 13:00 часот. Отворање и проверка на понудите ќе врши Комисијата за јавни набавки на Единицата за раководење со проектите.

7.3 Претставниците на понудувачите треба на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

7.4 Дополнителни информации понудувачите можат да добијат во просториите на Единицата за раководење со проектот, секој работен ден од 09:00 до 14:30 часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415.

Комисија за јавни набавки

СОДРЖИНА

	Страница
1422. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за условите и начинот на користење на услугите што ги врши Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија	1
1423. Решение за давање согласност за продолжување на рокот за реализација на единаесеттата емисија на акции	1
1424. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност	1
1425. Правилник за изменување на Правилникот за спроведување на Законот за акциите	1

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - **Крум Коцарев**.

Телефони 298-860, 298-769. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: **НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.**